



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 6 мај 1972

Скопје

Број 13

Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

109.

Врз основа на член 6 став 2 и член 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија во врска со член 58 од Основниот закон за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ФУНКЦИИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ФУНКЦИЈАТА И УНИФОРМАТА НА МИЛИЦИЈАТА

##### Член 1

За работниците — припадници на милицијата се установаат следниве функции: приправник за милиционер, милиционер, водач на сектор, командир на одделение, помошник командир на станица, заменик командир на станица, командир на станица, инспектор и виш инспектор.

Припадниците на милицијата на униформата носат ознаки на функцијата што ја вршат и други посебни ознаки, согласно со одредбите на оваа уредба.

Со актот за организацијата и систематизацијата на работните места во органите на внатрешните работи се утврдуваат работните места за кои се предвидуваат функциите пропишани со оваа уредба.

##### Член 2

Ознаки на функција носат сите припадници на милицијата зависно од работното место на кое се наоѓаат.

Покрај ознаките од став 1 на овој член припадниците на милицијата што вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница и припадниците на милицијата што вршат контрола на сообраќајот на јавните патишта носат и посебни ознаки.

Со право да носат ознаки од став 1 и 2 на овој член се здобиваат припадниците на милицијата кога ќе бидат распоредени на определено работно место и тие ознаки ги носат додека се наоѓаат на тоа работно место.

##### Член 3

Ознаките на функцијата се носат на нарамениците од шинел, мантил, дождовна кабаница, блуза и летна кошула.

Ознаките на приправник за милиционер се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, во ширина 10 мм., кој во форма на прав агол е зашиен на нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот раб на нараменицата. Растојанието меѓу врвот на кракот и надворешниот раб на нараменицата изнесува 25 мм.

Ознаките на милиционер се исти како и ознаките на приправник за милиционер, само што ширитот е позлатен.

Ознаките на водач на сектор се состојат од два позлатени ширита во ширина 10 мм., кои во форма на прав агол се зашиени на нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот

раб на нараменицата. Растојанието меѓу ширитите е 5 мм., а растојанието меѓу надворешниот раб на нараменицата и врвот на кракот од поблискиот ширит изнесува 20 мм.

Ознаките на командир на одделение се состојат од два позлатени ширита во ширина 10 мм., од кои едниот е зашиен во водорамна линија на 15 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата, а другиот во форма на прав агол со краците свртени кон надворешниот раб на нараменицата. Растојанието на најблиските точки меѓу едниот и другиот ширит изнесува 15 мм.

Ознаките на помошник командир на станица се состојат од еден позлатен ширит во ширина 20 мм. кој е зашиен во водорамна линија на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата и знак во форма на факел во должина 25 мм., изработен од метал во златна боја. Факелот е прицврстен на средината на нараменицата со долниот крај спрема надворешниот раб на нараменицата — на 20 мм. растојание од ширитот.

Ознаките на заменик командир на станица се состојат од два позлатени меѓусебно паралелни ширита, од кои едниот е широк 20, а другиот 10 мм.; двата се зашиени во водорамна линија, така што поширокиот е на растојание од 20, а потесниот на растојание од 45 мм. од надворешниот раб на нараменицата, и од факел кој е прицврстен во истата положба како и кај ознаките на помошник командир на станица.

Ознаките на командир на станица се состојат од два позлатени меѓусебно паралелни ширита широки 20 мм, двата зашиени во водорамна линија и тоа првиот на растојание од 20, а другиот на растојание од 45 мм. од надворешниот раб на нараменицата, и од факел кој е прицврстен на средината на нараменицата со долниот крај спрема поблискиот ширит — на растојание од 10 мм.

Ознаките на инспектор се состојат од три позлатени меѓусебно паралелни ширита, од кои едниот е широк 20 мм. а двата по 10 мм.; сите се зашиени во водорамна линија и тоа првиот на растојание од 15, вториот на 40 и третиот на 55 мм. од надворешниот раб на нараменицата, и факел кој е прицврстен на средината на нараменицата со долниот крај спрема најблискиот ширит — на растојание од 10 мм.

Ознаките на виш инспектор се состојат од три позлатени, меѓусебно паралелни ширита од кои двата се широки 20 и третиот кој се наоѓа на средината 10 мм, а сите се зашиени во водорамна линија и тоа првиот на 15, вториот на 45 и третиот на 60 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата, и од факел кој е прицврстен на средината на нараменицата, со долниот крај спрема најблискиот ширит — на растојание од 10 мм.

Лица на школување за милиционери (кадети) носат на нарамениците како ознака еден ширит во сребреникаво-бела боја, во широчина од 20 мм, зашиен во водорамна линија — на 30 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата. На јаката од блузата и шинелот кадетите носат ознака на годината на школувањето во форма на римскиот број I, II, III или IV, изработена од метал во сребреникаво-бела боја, во должина 15 мм.

## Член 4

Посебната ознака на припадниците на милицијата што вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница изработена е од метал во форма на граничен столб. Ознаката е врамена со метално-златна боја и од предната страна е емајлирана. На горната страна е зацврстена со два крака црвена петокрака ѕвезда, врамена со метално-златно боја. Височината на ознаката е 58 мм., широчината на горниот дел 19, а на долниот 38 мм. ѕвездата има пречник од 14 мм.

На лицето од ознаката се наоѓаат бои на знамето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на чие бело поле е испишано: „СФРЈ“.

Оваа ознака се носи на средината од испуската на горниот лев џеб на блузата или летната кошула, односно на левата страна од шинелот во височина на градите.

## Член 5

Посебната ознака на припадниците на милицијата кои вршат контрола на сообраќајот на јавните патишта е изработена од томбак во златно-жолта боја, во форма на раширени крилја поврзани со тркало во чие средиште се наоѓа петокрака ѕвезда во црвена боја. Распонот на крилјата е 6 см, пречникот на тркалото 3 см, а пречникот на петокраката ѕвезда 15 мм.

Посебната ознака од ст. 1 на овој член се носи над горниот лев џеб на блузата или летната кошула, односно на соодветната височина на левата страна од шинелот.

## Член 6

Униформата на припадниците на милицијата е зимска и летна.

На определени припадници на милицијата им припаѓаат и дополнителни делови што се составен дел од униформата.

На припадниците на милицијата кои непосредно го регулираат сообраќајот и на припадниците на милицијата кои вршат служба на пловни објекти може да им се даде и посебна летна униформа.

## Член 7

Зимската униформа се состои од шапка, капа титовка, кравата, блуза, панталони и шинел.

Покрај зимската униформа на припадниците на милицијата им припаѓаат мантил, кошула, шал, чорапи, кожени нараквици, теренски чевли и опасачи.

На припадниците на милицијата кои вршат служба со помош на коњи може, наместо панталони и теренски чевли, да им се дадат чакшири и чизми.

На припадниците на милицијата чија природа на работите не бара носење на теренски чевли може, наместо теренски чевли, да им се дадат плитки чевли или планинарски чевли со глуждници.

## Член 8

Сите делови од зимската униформа, освен чорапите, кошулата, теренските чевли и опасачот, се во оловносина боја.

Чорапите се во сива боја. Кошулата е во сиво-маслинеста или бела боја. Опасачот е во кафеана боја, а за припадниците кои вршат служба на контрола и регулирање на сообраќајот — во бела боја.

## Член 9

Зимската униформа и деловите што припаѓаат кон таа униформа имаат крој, и тоа:

1. Шапката, која се изработува од камгарн, е од вообичаен крој. Бортот е во тегет-сина боја, височина 40 мм.

Сонцобранот е од целулоид или сличен материјал во црна боја, со раб опшиен со кожа или со пластична маса. На сонцобранот на околу 5 мм од надворешниот раб е напиен буриташ во златно-жолта боја, во широчина од 6 мм.

Подбраникот на шапката е од ист материјал како и сонцобранот, во широчина од 16 мм, со две гајки исто така од ист материјал, со кои се прилагодува должината, и е прицврстен кон бортот со две копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 14 мм.

Ѓанцето од шапката е опшиено со испуска во златно-жолта боја, во дебелина од 2 мм.

На средината од бортот на шапката, однапред, се носи петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 38 мм;

2. Капата титовка, која се изработува од камгарн, е од вообичаен крој. Однапред е висока 50 до 60 мм, одзади 60 до 70 мм, а отстрана 90 до 100 мм.

На средината од титовката, однапред, се носи петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 28 мм;

3. Блузата, која се изработува од камгарн, има отворени ревери и изразена половина.

Блузата е долга до половина на шапката од природно испружена рака. Се закопчува со четири копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 22 мм.

На блузата, однадвор на градите и на долниот дел, од двете страни, се наоѓа по еден џеб, со испуска и капак кој се закопчува со копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 16 мм. Широчината на горните џебови е 12 до 16 см, а должината 14 до 19 см. Широчината на долните џебови е 16 до 20 см, а должината 18 до 23 см.

Блузата има нараменици во широчина до ракавите 60 мм, а при врвот 45 мм. Нарамениците со еден крај се зашиени за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат до околувратникот со копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 14 мм.

Блузата одзади има прорез, кој започнува на 60 до 80 мм под половината;

4. Панталоните, кои се изработуваат од камгарн, се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од егализир, во светлосина боја, во широчина од 2 мм. Ногавиците се без манжетни и на долниот крај се во широчина од 22 до 26 см.

На панталоните на кадетите, на 3 мм од испуската, се нашиваат лампаси од чоја, во широчина од 10 мм;

5. Чакширите, кои се изработуваат од камгарн, се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од егализир, во широчина од 2 мм, која се завршува во височината на колената. На колената и на задниот дел се зајакнати со иста ткаенина;

6. Шинелот, кој се изработува од чоја, е отворен, со половина и со два реда копчиња. Во секој ред се наоѓаат по три копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 24 мм.

На ракавите е наракавје, подвиткано и одвоено од ракавите, во широчина според шинелот, а најмалку 15 см.

Однадвор на шинелот од секоја страна има џеб со капак.

На шинелот одзади, од двете страни, е привиден џеб со шинелска чоја, а преку џебовите, во височина на половината, драгонерот е прицврстен од 80 мм. Драгонерот е прицврстен за привидните џебови со две копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 22 мм.

Шинелот допира до половината на листовите од носете, односно 35 до 40 см од земјата. Одзади, одоздола, до близу појасот е разрежан. На десната страна од разрезот, однадвор, се наоѓаат 5 копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 14 мм, а на левата страна од разрезот, однатре, се дупчиња за закопчување.

Шинелот има нараменици, во широчина спрема ракавите 60 мм, а до околувратникот 45 мм. Нарамениците со еден крај се зашиени за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат со едно копче во златно-жолта боја, со пречник од 14 мм.

Околувратникот, пешевите, капаците на џебовите, привидните џебови, драгонерот, горните ра-

бови на наракавјето и горниот пеш на разрезот се опшиени со испуска од егализир во светлосина боја, во широчина од 2 мм;

7. Мантилот, кој се изработува од шанжан-ткаенина, е зајакнат од рамењата до височина на градите и преку плеките, има влошка од камилски влакна прилагодена за симнување, и појас. Мантилот е со два реда по три копчиња во бојата на ткаенината.

Мантилот допира до половината на листовите од нозете.

Нарамениците се од иста ткаенина како и мантилот, во големина како кај блузата и се прилагодени за симнување;

8. Кошулата, која е од пулдин, синтетска или друга слична ткаенина, е од обичен крој;

9. Кожените нараквици се од обичен крој, со одвоени прсти и од внатрешната страна се поставени;

10. Теренските чевли се во црна боја, од масен спорт-бокс, со фон гума. На чевлите се нашиени глуждови за околу 10 см над членот. Плитките чевли се во црна боја;

11. Чизмите се во црна боја, од бокс или масна кравина, со кожен фон. Сарите се меки и допираат до под коленото;

12. Опасачот е од кожа, во широчина од 48 мм и е поставен со тенка чоја. На опасачот е прекурамник од кожа во иста боја, поставен, во широчина од 20 мм и 3 алки што служат за носење на делови од опремата.

Опасачот за припадниците на милицијата од член 3 ст. 2 до 5 на оваа уредба има пафта со број. Опасачите на другите припадници наместо пафта, имаат спојници за закопчување од месинг.

Припадниците на милицијата се должни за време на вршењето на службата да носат опасач.

По исклучок, виш инспектор, инспектор, командир на станица, заменик и помошник командир на станица, како и припадниците на милицијата што вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница и припадниците на милицијата што непосредно го регулираат сообраќајот, не се должни за време на вршењето на службата да носат опасач, освен во случаите кога тоа ќе го определи надлежниот старешина на органот на внатрешните работи.

#### Член 10

Летната униформа се состои од шапка, кравата, летна кошула, блуза и панталони.

Со летната униформа на припадниците на милицијата им припаѓа кабаница за дожд или пелерина со заштитник за панталоните и со преслека за шапка, длабоки или плитки чевли, ремен за панталони и нараквици.

#### Член 11

Летната униформа е во оловносина боја.

Чевлите се во црна боја.

Нараквиците се во сива боја, а за припадниците на милицијата што вршат служба на контрола и регулирање на сообраќајот — во бела боја.

#### Член 12

Летната униформа и деловите што припаѓаат кон таа униформа имаат крој, и тоа:

1. Шапката која се изработува од тергал, е од ист крој како и зимската, со тоа што сонцобранот и подбрадникот се во бела боја, а данцето не е опшиено со испуска;

2. Блузата, која се изработува од тергал, е од ист крој како и зимската, а поставена е само во горниот дел од околувратникот до половината и има нараменици прилагодени за симнување;

3. Панталоните, што се изработуваат од тергал, се од ист крој како и зимските;

4. Летната кошула, која се изработува од потенок и посветол тергал, е од обичен крој, со нашиен и пресвиткан положен околувратник. Околувратникот под тилот е во широчина од 40 мм и постепено кон краиштата се проширува до 75 мм.

Кошулата однапред е отворена и порабена. Се закопчува со пет копчиња, во бојата на ткаенината, со пречник од 10 мм.

На кошулата, од предната страна, во височина на градите се наоѓаат два џеба со испуска и преклоп. Должината на џебовите е 14 см, а широчината 13 см. Широчината на испуската на џебот е 25 до 30 мм.

Нарамениците се со иста ткаенина како и кошулата, во големина како кај летните блузи и прилагодени се за симнување. Ракавите се во нормална должина и со обични манжетни.

Летната кошула се носи без кравата;

5. Дождовната кабаница, која се изработува од гумирана најлон-ткаенина, е од вообичаен крој и има кулавка прилагодена за симнување. Заштитниците за панталони и преслека за шапка се изработуваат од ист материјал како и дождовната кабаница.

Кабаницата допира до половината на листовите од нозете. Се закопчува со три копчиња во оловносина боја и со ремен од иста ткаенина како и кабаницата.

Кабаницата е од околувратникот до средината на градите и преку плеките зајакната со иста ткаенина. На плеките под зајакнувањето, како и под пазувите, е зашита мрежеста лента што овозможува испарување на потта.

Од левата и десната страна на кабаницата е врежан вертикален џеб во нормална големина. На џебовите се оставени прорези за ставање и вадење на опремата.

На задниот дел се наоѓа прорез, покриен со капак.

Нарамениците се од иста ткаенина како и дождовната кабаница, во големина како кај блузата и се прилагодени за симнување.

Од внатрешната страна, од околувратникот до височината на половината, кабаницата е поставена со потенка ткаенина од соодветна боја;

6. Пелерината, која е од ист материјал како и дождовната кабаница, е од таков крој што да може да се носи и преку шинелот. Доволно е долга и допира до половината на листовите од нозете. Однапред се закопчува со пет копчиња во затворено сина боја, со пречник од 20 мм.

Од левата и десната страна на пелерината се наоѓа исправен прорез во должина од 30 см, за ставање и вадење на опремата.

Пелерината има кулавка прилагодена за симнување.

#### Член 13

Дополнителни делови на униформата и опремата се: кожена облека, кусо кожено палто и посебни кожени нараквици во затвореносина боја, стражарска бунда со стражарски чизми, нараквици и наушници, шлем во сива боја, кацига во бела боја, заштитни очила, ветровка во оловно-сина боја, навлака за шапка — во бела и сина боја, наракавје во бела боја, кожена влошка за шинел, планинарска капа, џемпер и панталони — пумпарици во оловносина боја, планинарски чевли и чорапи доколеници, работна облека, гумени чизми и заштитни нараквици патролна торба, раница, шаторско крило, кебе, џепна ламба, чутурица, порција, пилталка со гајтан и повеска за дежурен.

Дополнителните делови на униформата им припаѓаат, и тоа:

1. на припадниците на милицијата што вршат служба со помош на моторцикли — кожена облека, посебни кожени нараквици, кацига и заштитни очила;

2. на припадниците на милицијата што вршат служба со помош на скии, на возачите на автомобили и на водачите на службени кучиња — ветровка или кусо кожено палто;

3. на припадниците на милицијата што вршат редарска служба во градови — шлем;

4. на припадниците на милицијата што вршат служба на контрола и регулирање на сообраќајот на јавните патништа — бела навлака за шапка и бело наракавје;

5. на припадниците на милицијата што вршат служба на контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница — сина навлака за шапка и заштитни нараквици;

6. на припадниците на милицијата што вршат редарска служба, служба на контрола и регулирање на сообраќајот, служба на обезбедување, како и други надворешни служби, ако тоа го бараат климатските услови — кожена влошка за шинел и стражарска бунда со стражарски чизми, нараквици и наушници;

7. на припадниците на милицијата што учествуваат во брдска служба за спасување — планинарска капа, ветровка, панталони — пумпарици, џемпер и чорапи — доколеници;

8. на припадниците на милицијата што вршат служба на мочурлив терен — гумени чизми, а на возачите на моторни возила и на водачи на службени кучиња — работна облека, гумени чизми и заштитни нараквици.

Патролна торба, раница, шаторско крило, кебе, дебна ламба, чутурица, порција, пишталка со гајтан и повеска на дежурен им се даваат на припадниците на милицијата кај кои тоа го бара приодата на работите.

#### Член 14

Дополнителните делови на униформата и опремата од член 13 на оваа уредба имаат крој, и тоа:

1. Кожената облека е во форма на работен комбинезон составен од два дела што сочинуваат една целина. Предниот дел од комбинезон е на закопчување. Од околувратникот до половината закопчувањето се врши со помош на затворац на повлекување и 5 копчиња во сива боја, со пречник од 20 мм, а од половината надолу (прорез) — со 3 копчиња во сива боја, со пречник од 14 мм.

На комбинезонот, на предната страна во височина на градите, се наоѓа деб во коса положба; во должина од 15 до 17 см, кој се затвора со затворац на повлекување.

Ракавите се во нормална должина и широчина. На рамењата се наоѓаат параменици од ист материјал, во широчина од 50 мм, што со еден крај се зашиени за ракавите, а со другиот се закопчуваат за копчето зашиено близу околувратникот.

На ногавиците, од левата и десната страна, се наоѓа по еден привиден деб со капак на закопчување, во должина околу 20 см. На левата ногавица, однапред, се наоѓа деб со капак на закопчување, во должина од 20 см и широчина 18 см. Од колелото до долниот раб, ногавиците се затвораат со затворац на повлекување.

Комбинезонот е поставен. Под поставата, во горниот дел, во височина на половината, е зашиена гумена лента што ја прилагодува широчината на комбинезонот и му дава соодветна става. На комбинезонот се наоѓа околувратник од волнена ткаенина во затвореносина боја кој е прилагоден за симнување.

Комбинезонот е доволно комотен за да може да се носи над униформата;

2. Кусото кожено палто е изработено од кожа во затворено сива боја, со форма и крој граѓански, должина до врвот на прстите на природно испружена рака, на предната страна има два реда копчиња, со по пет копчиња во секој ред, што на левата пола се закопчуваат за дупчињата од десната пола. На страните на палтото се наоѓа по

еден водорамно наместен деб, а над нив по еден косо наместен деб. Копчињата се од ист материјал и во иста боја како и палтото;

3. Кожените нараквици се од вообичаен крој, со прицврстено наракавје во должина од 15 см. Однатре се поставени со волнепа или слична ткаенина;

4. Шлемот е од плута или пресувана кожа, во оловносина боја, во вообичаена форма, од внатрешната страна е поставен со кожа или со еластични панделки, за кои е прицврстен ремен за закопчување. На средината од шлемот, однапред, се носи црвена петокрака ѕвезда со пречник од 38 мм на подлога од жолтозлатна боја, во елипсовидна форма, со блага издаденост на средината (големина 45 x 60 мм);

5. Кацигата е од пресуван фен, во бела боја. Должниот раб од кацигата е опшиен со кожа во бела боја за која се прицврстува околувратник од ист материјал, кој служи како заштита. На средината од кацигата, однапред, се носи црвена петокрака ѕвезда со пречник од 28 мм;

6. Ветровката е од шанжан-ткаенина, од затворен крој и таква што може да се носи преку блузата. Има 4 копчиња во затвореносива боја со пречник од 25 мм, пришиени на десната страна, прилагодени за слепо закопчување. Од левата и десната страна е врежан деб во коса положба, во должина од 18 см.

На долните краишта од ракавите се наоѓа ремен од ист материјал, во широчина од 40 мм, кој се закопчува со копче.

Ветровката има влошка од камилски влакна и околувратник од јагнешко крзно, во затворено кафејава боја, што се прилагодени за симнување.

Ветровката за припадниците на милицијата што учествуваат во брдска служба за спасување или вршат служба на скии е од спортски крој;

7. Навлаките за шапка се од тергал или друга ткаенина и се пригодени за симнување;

8. Наракавјето е од памучна или друга ткаенина, во должина до над лакот и прилагодено за симнување;

9. Кожената влошка за шинел е од јагнешко крзно, со отворен крој и не се гледа под шинелот. Однапред се закопчува со 4 копчиња. Одзади, од појасот надолу, е разрежан. На долниот раб, од левата и десната страна, се наоѓаат ремен и предница, што служат да може да се закопча влошката под колелото.

Влошката има околувратник кој може да се симне, изработен од крзно во затворено кафејава боја, кој се носи преку околувратникот на шинелот;

10. Планинарската капа е од камгарн или шинелска чоја и е од вообичаен планинарски крој.

На планинарската капа, однапред, се носи петокрака ѕвезда со пречник од 28 мм;

11. Планинарските панталони — пумпарици се од камгарн или шинелска чоја и се од вообичаен крој;

12. Повеската на дежурен е изработена од чоена ткаенина во црвена боја, широчина 9 см и должина 40 см и е прилагодена за закопчување. На средината на повеската се наоѓа државниот грб во златножолта боја, височина 4,5 см и широчина 4 см;

13. Планинарските чевли се од кожа, во црна боја и се од вообичаен крој.

#### Член 15

Посебната летна униформа е во бела боја и се состои од шапка, блуза и панталони.

Кон униформата од став 1 на овој член на припадниците на милицијата им се даваат бели кожени чевли, а на припадниците на милицијата што непосредно го регулираат сообраќајот и бел дождовен мангил со заштитник за панталони, бела фанелка, бели чорапи и бел шлем.

## Член 16

Посебната летна униформа од член 15 на оваа уредба има крој, и тоа:

1. Шапката е од ист крој како и летната, со тоа што има бела навлака;

2. Блузата е од леноно платно или слична ткаенина, полуотворена и со соборен околувратник и ревери. Се закопчува со 5 копчиња во бела боја што се зашиени на десниот преден дел. На левиот преден дел, во височина на градите, се наоѓа џеп со испуст и со капак во должина и широчина од 16 см. Блузата допира до височината на колковите. На долниот дел е нашиен пораб во широчина од 70 мм на кој се наоѓаат 4 гајки од ист материјал што служат за држење на опасачот. Низ гајките на поработ се повлекува ремен кој е изработен од погруба и потешка ткаенина. Ременот отспреди се закопчува со 2 копчиња.

Ракавите се ранглан — во крој, од нормална должина и се закопчуваат со 2 копчиња во бела боја.

Блузата има нараменици од иста ткаенина, поставена преку рамењата. Нарамениците се широки 60 мм, опшиени со сина ткаенина и се закопчуваат со 2 жолти копчиња со пречник 14 мм зашиени на предниот и задниот дел од блузата;

3. Панталоните се од ист материјал како и блузата и од ист крој како и летните панталони, без испуска.

## Член 17

Времето на носењето на зимската и летната униформа и дополнителните делови на униформата и на опремата ги определува старешината на општинскиот орган за внатрешни работи, зависно од годишното време и климатските услови.

## Член 18

Во свечени прилики припадниците на милицијата, покрај пропишаната униформа, носат бела кошула, бели нараквици и плитки чевли.

## Член 19

Службените облекувања што ги носат униформирани работници на други државни органи, установи и работни организации не смеат да бидат исти по боја и ознаки како униформата на припадниците на милицијата.

## Член 20

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-656/1  
13 март 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

## 110.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

## ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделуваат 200 илјади динари на Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика — Скопје.

2. Средствата од претходната точка ќе се користат за спроведување на мерките за борба против карантинските заболувања.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се доделуваат без обврска на враќање.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1310/1  
4. април 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

## 111.

Врз основа на член 126 став 1 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), републичкиот секретар за правосудство донесува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СТРАЖАТА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ

## Член 1

Со овој правилник се определува времетраењето на зимската и летната униформа, како и на дополнителните делови од униформа и опрема на стражата во казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом.

## Член 2

Униформата на стражата во казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом се состои од зимска и летна униформа, како и дополнителни делови на униформа и опрема предвидени во чл. 2 ст. 1 и 2 од Правилникот за униформата и ознаките на звањата на припадниците на стражата на казнено-поправните установи.

## Член 3

Времетраењето на униформата на припадниците на стражата изнесува и тоа:

За делови на зимска униформа за машки лица:

1. Шапка	— — — — —	18 месеци
2. Капа „титовка“	— — — — —	48 „
3. Кравата	— — — — —	12 „
4. Блуза	— — — — —	18 „
5. Панталони	— — — — —	18 „
6. Шинел	— — — — —	60 „
7. Мантил	— — — — —	48 „
8. Кошули — две	— — — — —	12 „
9. Шал волнен	— — — — —	48 „
10. Чорапи четири пара	— — — — —	12 „
11. Кожени нараквици	— — — — —	36 „
12. Теренски длабоки чевли	— — — — —	36 „
13. Ремен	— — — — —	72 „

За делови на зимска униформа за женски лица:

1. Зимска капа	— — — — —	18 месеци
2. Кравата	— — — — —	12 „
3. Џемпер	— — — — —	18 „
4. Здолница	— — — — —	18 „
5. Палто	— — — — —	18 „
6. Мантил	— — — — —	48 „
7. Кошули — две	— — — — —	12 „
8. Шал	— — — — —	48 „
9. Чорапи четири пара	— — — — —	12 „
10. Кожени нараквици	— — — — —	36 „
11. Чизмички	— — — — —	24 „
12. Чевли	— — — — —	12 „
13. Чанта	— — — — —	24 „

За делови на летна униформа за машки лица:	
1. Шапка — — — — —	24 месеци
2. Кравата — — — — —	12 "
3. Летна кошула — — — — —	24 "
4. Блуза — — — — —	24 "
5. Панталони — — — — —	24 "
6. Дождовна кабаница — — — — —	36 "
7. Заштитник за панталони — — — — —	36 "
8. Преслека за шапка — — — — —	36 "
9. Плитки чевли — — — — —	12 "
10. Ремен за панталони — — — — —	48 "
За делови на летна униформа за женски лица:	
1. Блуза — — — — —	18 месеци
2. Здолница — — — — —	18 "
3. Дождовен мантил — — — — —	36 "
4. Чорапи четири пара — — — — —	12 "
5. Летни чевли — — — — —	12 "
За дополнителни делови од униформа и опрема:	
1. Стражарска бунда — — — — —	60 месеци
2. Стражарски чизми — — — — —	24 "
3. Нараквици — — — — —	36 "
4. Наушници — — — — —	36 "
5. Кожна влошка за шинел — — — — —	60 "
6. Ветровка — — — — —	36 "
7. Работна облека — — — — —	24 "
8. Гумени чизми — — — — —	24 "
9. Кожна торбица — — — — —	48 "

## Член 4

За доделување на дополнителни делови на униформа и опрема на припадниците на стражата, одлучува управникот на казнено-поправните установи и воспитно-поправниот дом.

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Број 0708-2243  
7 април 1972 година  
Скопје

Републички секретар  
за правосудство,  
Димче Козаров, с. р.

## 112.

Врз основа на член 165 точка 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 и 15/71) во врска со член 6 од Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), републичкиот секретар за финансии пропишува

## УПАТСТВО

## ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1971 ГОДИНА

## I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Општествено-политичките заедници ја составуваат според одредбите од ова упатство завршната сметка на буџетот.
2. Завршната сметка на буџетот содржи:
  - 1) предвидени и остварени приходи според билансот на буџетот;
  - 2) предвиден распоред на приходите и извршување на предвидениот распоред на приходите според билансот на буџетот;

- 3) остварени вкупни приходи на посебниот дел на буџетот;
- 4) предвиден распоред на приходите и извршување на распоредните приходи во посебниот дел на буџетот;
- 5) остварен вишок на приходите според буџетот и негов распоред, односно остварен дефицит според буџетот и начин на неговото покривање;
- 6) преглед на ненамирените обврски;
- 7) посебни прилози;
- 8) извештај за извршувањето на буџетот.

## II. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ

3. Нацрт — завршната сметка на буџетот ја составува органот на управата надлежен за работите на буџетот.

Завршната сметка на буџетот се состои од: општ дел, посебен дел, посебни прилози и извештај за извршувањето на буџетот.

## 1. Општ дел на завршната сметка на буџетот

4. Општиот дел на завршната сметка на буџетот задолжително содржи:

- 1) година за која се донесува завршната сметка;
- 2) вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот;
- 3) вкупен износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот;
- 4) разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупно извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот;
- 5) непотрошен дел на средствата за вршење на редовната дејност на органите на управата што, по одлука на собранието на општествено-политичката заедница, се пренесува во буџетот;
- 6) вкупно остварен вишок на приходите односно дефицит според завршната сметка;
- 7) распоред на остварениот вишок на приходите односно начин на покривање на дефицитот;
- 8) преглед на предвидените и остварените приходи во билансот, според класификационите броеви на распоредените форми и потформи на приходи;
- 9) преглед на извршувањето на општиот распоред на приходите во билансот на буџетот, според класификационите броеви на распоредните групи и распоредните подгрупи.

5. Искажувањето во општиот дел на завршната сметка на буџетот на вкупно остварените приходи, вкупно извршениот распоред на приходите и остварениот вишок на приходите односно дефицитот на буџетот, во смисла на точката 4 под 2 до 7, се врши на следниот начин:

- 1) вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот
- 2) вкупен износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот
- 3) разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупно извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот
- 4) непотрошен дел на средствата за вршење на редовната дејност на органот на управата што, по одлука од собранието на општествено-политичката заедница, се пренесува во буџетот
- 5) вкупно остварен вишок на приходите односно дефицит според завршната сметка

Непотрошените средства за посебни намени кои заради користење се пренесени на посебни сметки, а кои, според членот 56 од Основниот закон за фи-

нансирање на општествено-политичките заедници, се гасат со истекот на годината, ќе се прокнижат како исправка на порано извршениот распоред на приходите односно за тие износи ќе се намали извршениот распоред на приходите во соодветните позиции на посебниот дел на буџетот, како и во соодветните распоредни групи и во распоредните подгрупи на општиот распоред на приходите во билансот на буџетот.

Ако разликата помеѓу вкупниот износ на остварените приходи и вкупниот износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот наголемен за пресметаната посебна резерва дава позитивен резултат (вишок на приходите), во ставката под ред. бр. 144 — Остварен вишок на приходите според завршната сметка, на образецот ЗСБ-1 се внесува збирот на износот на наведената позитивна разлика и на износот на непотрошениот дел на средствата за вршење на редовната дејност на органот на управата кој се враќа во буџетот. Ако разликата помеѓу вкупниот износ на остварените приходи и вкупниот износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот наголемен за пресметаната посебна резерва дава негативен резултат, во ставката под ред. бр. 145 — Остварен дефицит според завршната сметка, на образецот ЗСБ-1 се внесува како дефицит според завршната сметка на буџетот износот на наведената негативна разлика намален за износот на непотрошениот дел на средствата за вршење на редовната дејност на органите на управата кој од жиро-сметката на органот на управата се пренесува во буџетот.

Во општиот дел на завршната сметка утврдениот распоред на остварениот вишок на приходите односно начинот за покривање на дефицитот на буџетот се искажува во делот IV — Распоред на остварениот вишок на приходите, односно во делот V — Покривање на дефицитот, на образецот ЗСБ-1.

6. Прегледот на предвидените и остварените приходи во билансот на буџетот, прегледот на извршувањето на општиот распоред на приходите во билансот на буџетот, остварениот вишок на приходите и распоредот на остварениот вишок на приходите, односно утврдениот дефицит и начинот на покривањето на дефицитот според завршната сметка (точка 4 под б и 7) се искажуваат според образецот ЗСБ-1.

Во одделни колони од овој образец се внесуваат, и тоа:

1) во колоната 4 — редниот број од статистичките евиденции и од извештајот на Службата на општествено книговодство за извршувањето на буџетот на општествено-политичката заедница;

2) во колоната 5 — износите на односните форми и потформи на приходи односно групи и подгрупи на распоредот на приходите што се предвидени (планирани) во буџетот пред извршениот ребаланс на буџетот;

3) во колоната 6 — конечно предвидениот (планиран) износ по сите измени и ребаланси извршени во текот на годината.

Во оваа колона, во делот II Распоред на приходите, се искажуваат и износите со кои одделните позиции на посебниот дел на буџетот во текот на годината дополнително се зголемени на товар на тековната буџетска резерва, како и износите со кои одделните позиции биле зголемени преку вирман на товар на други позиции на буџетот. Во оваа колона, во основната намена 19, се искажува разликата помеѓу колоната 5 и збирот на износите со кои одделните позиции на буџетот во текот на годината дополнително се зголемени на товар на буџетската резерва. Во колоната 7 на основната намена 19 (под ред. бр. 132) како остварено се искажува збирот на исплатите извршени непосредно на товар на буџетската резерва врз основа на посебно остварените акредитиви, како и износите што врз товар на буџетската резерва се одобрени за потребите што не се предвидени, со буџетот, а кои за конечна потрошувачка се пренесени на посебни сметки;

4) во колоната 7 во делот I. Приходи во билансот на буџетот — износите прокнижени под односните редни броеви на сметката на приходите (во рамките на жиро-сметката на буџетот), според конечната распределба на приходите од основните сметки на одделни видови приходи во Службата на општественото книговодство, заклучно со распределбата извршена на 31 декември на годината за која се составува завршната сметка.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа одредба приходите кои, во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, ќе се остварат до 31 декември 1971 година а ќе се уплатат во буџетот до 31 јануари 1972 година се искажуваат во колоната 7 како приход на буџетот за 1971 година.

Општествено-политичката заедница што донела одлука приходите остварени во 1971 година а уплатени до 31 јануари 1972 година, да ги користи на начинот предвиден во членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници како приходи на буџетот за 1971 година, во колоната 7, во делот II — Распоред на приходите, ги искажува и износите распоредени за одделни основни намени во текот на јануари 1972 година, ако таков распоред е вршен.

Искажувањето на предвидените и остварените приходи односно на предвидениот и извршениот распоред на приходите во завршната сметка на буџетот се врши по сите класификациони броеви на формите и потформите на приходите односно по сите распоредни групи и подгрупи утврдени во билансот на општиот дел на буџетот.

## 2. Посебен дел на завршната сметка на буџетот

7. посебниот дел на завршната сметка на буџетот содржи:

1) вкупно предвидени и вкупно остварени приходи што се распоредени во посебниот дел на буџетот;

2) преглед на предвидениот и извршениот распоред на приходите во посебниот дел на буџетот, по носителите и корисниците на средствата и по намените и позициите на распоредните групи и распоредните подгрупи што се утврдени во посебниот дел на буџетот на годината за која се составува завршната сметка.

Искажувањето на предвидениот и извршениот распоред на приходите во посебниот дел на завршната сметка на буџетот се врши во три колони и тоа:

а) во колоната „Предвидено по годишниот буџет“;

б) во колоната „Предвидено по ребалансот на буџетот и дополнителните измени“;

в) во колоната „Извршено“.

Искажувањето на износите во колоните од ставот 2 на оваа точка се врши според одредбите 2, 3 и 4 на ставот 2 точката 6 на ова упатство, ако се однесуваат на искажувањето на распоредот на приходите во билансот на општиот дел на завршната сметка;

3) преглед на распоредот на непотрошениот дел на средствата, и тоа:

а) непотрошен дел на средствата за вршење на редовната дејност на органот на управата што во текот на извршувањето на посебниот дел на буџетот се пренесени на жиро-сметката на органот на управата а кои по одлука на собранieto на општествено-политичката заедница се пренесуваат во буџетот;

б) непотрошен дел на средствата за посебни намени на акредитивите со состојба на 31 декември што се пренесуваат на посебни сметки заради користење во наредната година.

### 3. Посебни прилози

8. Завршната сметка на буџетот содржи како посебни прилози:

1) завршни сметки на органите на управата во смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, односно во смисла на членот 80 став 1 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67);

2) завршна сметка на резервниот фонд на општествено-политичката заедница во смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници;

3) преглед на обврските на општествено-политичката заедница по кредитите, заемите и дадените гаранции на 31 декември;

4) преглед на вкупните приходи на буџетот општествено-политичката заедница и на средствата на заедницата на образованието;

5) збирни прегледи од завршните сметки на органите на управата (образец ЗСБ-II до ЗСБ-VII).

9. Податоци за формирањето и користењето на средствата на резервниот фонд се искажуваат во образецот ЗСБ-VIII.

На редниот број 15 од овој образец се искажуваат средствата на резервниот фонд на општествено-политичката заедница пренесени на посебна сметка заради намиравање на обврските утврдени со пописот на обврските на ден 15. XI. 1971 година.

10. Податоците за состојбата на обврските на општествено-политичките заедници се искажуваат во образецот ЗСБ-X.

Во колоната 2 на овој образец се искажуваат обврските по кредитите и заемите, и тоа: за стопанските дејности — по областите, за нестопанските дејности — по гранките за кои кредитите и заемите се наменети односно за чие унапредување служат инвестициите за кои на општествено-политичката заедница и е одобрен кредит односно за чие финансирање општествено-политичката заедница распишала заем. Класификацијата по областите, односно по гранките се врши во согласност со номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65).

11. Збирните прегледи во завршната сметка на буџетот на општествено-политичките заедници се составуваат врз основа на податоците од соодветните обрасци на завршните сметки на органите на управата за годината за која се составува завршната сметка на буџетот, и тоа:

1) збирниот преглед на билансот на состојбата на 31 декември 19— година (образец ЗСБ-II) врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот I кој е составен дел на Упатството.

Ако одделни недвижни предмети што со актот на општествено-политичката заедница, во смисла на членот 39 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, му се дадени на користење на органот на управата, не се опфатени во книговодствените евиденции на органот на управата, не се опфатени во книговодствените евиденции на органот на управата односно не се искажани во образецот I на завршната сметка на органот на управата, тие недвижности што и служат на дејноста на органот на управата, а ќе се искажани во тој образец, се искажуваат во образецот ЗСБ-VI по ред. бр. 40 на активата на билансот на состојбата под ред. бр. 1 до 6 односно по ред. бр. 56 на пасивата на билансот на состојбата под ред. бр. 1 до 4 — како средства на недвижности што органите на управата ги имаат во бонбилансната евиденција.

Под ред. бр. 3 се искажува вредноста на инвестициите во изградба, врз основа на исплатените привременни ситуации;

2) збирниот преглед на пресметките на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност (образец ЗСБ-III) врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот III кој е составен дел на Упатството;

3) збирниот преглед на пресметките на остварените и користените средства за посебни намени (образец ЗСБ-IV) — врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот IV кој е составен дел на Упатството.

4) збирниот преглед на движењето на средствата на фондовите (образец ЗСБ-V) врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот V кој е составен дел на Упатството;

5) збирниот преглед на ненамирените обврски (образец ЗСБ-VI) — врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот VI кој е составен дел на Упатството.

Како ненамирени обврски на општествено-политичката заедница се подразбираат обврските создадени со финансирање на општествени потреби и задачи што општествено-политичката заедница е должна да ги финансира од средствата на буџетот, а кои ги создале органите на општествено-политичката заедница со свои акти, како и обврските настанати врз основа на важечките прописи а кои општествено-политичката заедница е должна да ги намира. Како ненамирени обврски се подразбираат и обврските што органите на управата ги создале врз товар на средствата за вршење на редовната дејност а кои органите на управата се должни да ги намираат врз товар на средствата за вршење на редовна дејност при конечната распределба на овие средства, по завршната сметка на органот на управата, како и обврските што органите на управата ги создале во извршувањето на посебни задачи врз товар на средствата што им се доделени од буџетот за посебни намени.

Износите на ненамирените обврски се искажуваат според видот на дејноста и видот на средствата врз товар на кои тие обврски се создадени, во соодветните колони и ставки на образецот ЗСБ-VI.

Исто така, во образецот VI се искажува структурата на обврските, утврдена со пописот на ден 15. XI. 1971 година, и состојбата на обврските на ден 31. XII. 1971 година.

Одделите I до V се составуваат врз база на податоци од образецот VI, кој е составен дел на завршната сметка на органот на управата за 1971 година.

Во одделот VI се искажуваат другите обврски на ОПЗ. Податоците се внесуваат од книговодствените евиденции кои ги води надлежниот орган на општествено-политичката заедница (чл. 12 од Законот за евидентирањето и за начинот за извршување на обврските на определени корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/71).

На крајот на образецот се даваат податоци за изворите на парични средства кои се користат за исплата на обврските утврдени со пописот на ден 15. XI. 1971 година.

6) збирниот преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците (образец ЗСБ-VII) — врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот VII кој е составен дел на Упатството.



12. Органот на управата надлежен за работите на буџетот кој го составува нацртот на завршната сметка на буџетот, ги составува збирните прегледи наведени во точката 8 под 5 односно во точката 11 од ова упатство, и тоа посебно за:

- 1) органите на управата;
- 2) правосудните органи;
- 3) органите на внатрешните работи;
- 4) стручните служби на Извршниот совет и на Собранието;
- 5) другите органи.

Покрај посебните збирни прегледи за органите и стручните служби на ставот 1 на оваа точка, се составува и единствен збирен преглед за сите тие органи.

Како правосудни органи се подразбираат судовите, јавните обвинителства и јавните правобрани- телства, а како други органи - органите и органи- зациите што вршат стручни и други работи од ин- терес и од надлежноста на општествено-политич- ката заедница (завод за статистика, завод за цени и др.) за чија работа се обезбедуваат средства во буџетот.

#### 4. Извештај за извршувањето на буџетот

13. Органот на управата надлежен за работите на буџетот составува извештај за извршувањето на буџетот, кој е составен дел на завршната сметка на буџетот.

Покрај општата оценка за извршувањето на бу- џетот во целост, во извештајот за извршувањето на буџетот треба да се опфатат и сите елементи што влијаеле врз височината на остварените приходи и врз извршувањето на распоредот на приходите.

Органот на управата надлежен за работите на буџетот е должен, во смисла на членот 80 став 2 од Основниот закон за средствата за работа на ор- ганите на управата, во извештајот за извршува- њето на буџетот да му изложи на Собранието на општествено-политичката заедница свое мислење и забелешки за завршната сметка на органите на управата, а посебно дали распределбата на сред- ствата според завршната сметка на органите на управата е во согласност со мерилата по кои на органите на управата им се утврдени средства за вршење на редовната дејност, и со односите во движењето на личната и материјалната потрошувачка, како и дали органите на управата ги извр- пиле своите посебни задачи за кои им биле обез- бедени средства во буџетот за посебни намени.

### III. УТВРЛУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕД- ЛОГОТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ

14. Нацртот на завршната сметка на буџетот му се доставува на надлежниот орган на Собранието на општествено-политичката заедница заради утврду- вање на предлогот на завршната сметка на буџе- тот, во смисла на членот 64 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заед- ници.

Утврдениот предлог на завршната сметка на бу- џетот надлежниот орган на Собранието на опште- ствено-политичката заедница го доставува, во смис- ла на членот 64 став 1 и членот 154 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено- политичките заедници до Службата на општестве- ното книговодство до 30 април 1972 година.

Службата на општественото книговодство е должна, во смисла на членот 64 став 2 од Основ- ниот закон за финансирање на општествено-поли- тичките заедници, во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот на завршната сметка на бу-

џетот, да изврши преглед на завршната сметка на буџетот и за тоа да му достави извештај на над- лежниот орган на Собранието на општествено-по- литичката заедница што го утврдил предлогот на завршната сметка на буџетот.

Предлогот на завршната сметка на буџетот, со извештајот од Службата на општественото книго- водство за прегледот на завршната сметка на бу- џетот, надлежниот орган на Собранието на опште- ствено-политичката заедница му го поднесува на разгледување и утврдување на Собранието на оп- штествено-политичката заедница.

### IV. ЗБИРНА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

15. Службата на општественото книговодство, врз основа на доставените завршни сметки на бу- џетот и збирните прегледи од завршните сметки на органите на управата, составува збирни прегле- ди за извршувањето на буџетот на општествено- политичките заедници според податоците содржани во образецот ЗСБ-I до ЗСБ-X — посебно за оп- щините и републиката.

16. Збирните прегледи од точката 15 на ова упатство Службата на општественото книговодство ќе ги обработи на следниот начин:

- 1) сите збирни прегледи — по завршната смет- ка на републичкиот буџет;
- 2) збирна рекапитулација на секој одделен зби- рен преглед и тоа:
  - а) за сите општини на територијата на Ре- публиката;
  - б) вкупно за општините и Републиката.

Збирните прегледи од обрасците ЗСБ-III, ЗСБ- IV, ЗСБ-V и ЗСБ-VII. Службата на општественото книговодство ги обработува посебно: за органите на управата, за правосудните органи, за органите на внатрешните работи, за стручните служби на Из- вршниот совет и на Собранието и за другите орга- ни, како и збирен преглед на овие обрасци за сите органи заедно.

Збирните прегледи од ст. 1 и 2 на оваа точка Службата на општественото книговодство ќе ги обработи до 31 мај 1972 година.

### V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

17. Образците ЗСБ-I до ЗСБ-X наведени во од- редбите на ова упатство се отпечатени кон ова упатство, и се негов составен дел.

Заради овозможување на механографска обра- ботка на податоците од завршните сметки на бу- џетот, работните организации што ги издаваат об- расците можат обрасците ЗСБ-I до ЗСБ-X да ги печатат според димензиите и другите технички ус- лови што ќе ги опремени Службата на општестве- ното книговодство — Главна централа.

18. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за соста- вување на завршната сметка на буџетите на оп- штествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/70 и 2/71).

19. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-45/1  
28 март 1972 година  
Скопје

Републички секретар за  
финансии,  
Андој Макрадули, с. р.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА

Образец ЗСВ-1

ОПШТИНА

## ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ

## I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ

Форма на приходи	Подформа на приходи	ВИД НА ПРИХОДИ	Ред. број	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот на буџетот	Остварено
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ</b>						
Вид 1. Придонеси						
11	111	Придонес од личниот доход од работен однос	001			
	112	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница	002			
Вкупно формата на приходи 11 (001 и 002)			003			
12	121	Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	004			
	122	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од земјоделска дејност на пошироката општествено-политичка заедница	005			
Вкупно формата на приходи 12 (004 и 005)			006			
13	131	Придонес од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности	007			
	132	Учество во приходите од придонесот од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности на пошироката општествено-политичка заедница	008			
	133	Придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто-приход	009			
Вкупно формата на приходи 13 (007 до 009)			010			
14	141	Придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги	011			
	142	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги на пошироката општествено-политичка заедница	012			
Вкупно формата на приходи 14 (011 и 012)			013			
15	151	Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања	014			
	152	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања на пошироката општествено-политичка заедница	015			
Вкупно формата на приходи 15 (014 и 015)			016			
16		Придонес од вкупниот приход на граѓаните	017			

1	2	3	4	5	6	7
17		Придонес од превозничка дејност на странски превозници	018			
18		Придонес на средствата на заедничката потрошувачка	019			
19		Вкупно видот 1. Придонеси (003 плус 006 плус 010 плус 013 плус 016 до 019)	020			
		Вид 2. Даноци				
21	211	Данок на промет на стоки на мало	021			
	212	Данок на промет на надоместоци за услуги	022			
	213	Данок на промет на недвижности и права	023			
	214	Додатен данок на промет на стоки на мало	024			
	215	Учество во сојузниот данок на стоки на мало	025			
	216	Учество во приходите од републичкиот данок на промет	026			
		Вкупно формата на приходи 21 (021 до 026)	027			
22		Данок на приходи од згради	028			
23		Данок на приход од имот и имотни права	029			
24		Данок на орадија за производство во земјоделството и на хибридна лоза	030			
25		Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица	031			
26		Данок на наследства и подароци	032			
27		Данок на добивка на странски изведувачи на инвестициони работи	033			
28		Данок на добивка на странски лица кои вложуваат средства во домашни стопански организации заради заедничко работење	034			
29		Данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила	035			
		Вкупно видот 2 Даноци (027 до 035)	036			
		Вид 3. Такси				
31		Административни такси	037			
32		Комунални такси	038			
33		Судски такси	039			
34		Конзуларни такси	040			
35		Царински такси	041			
		Вкупно видот 3 (такси 037 до 041)	042			
		Вид 4. Царина				
41		Царина	043			
		Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи				
51		Придонес за користење на градско земјиште	044			

1	2	3	4	5	6	7
52	Парични казни		045			
	Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи (044 и 045)		046			
	Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи					
61	Приходи на органите		047			
62	Други разни приходи		048			
	Вкупно видот 6. Приходи на органите и други разни приходи (047 и 048)		049			
	Вид 7. Дополнителни средства					
71	711 Општи дополнителни средства во процент од сите или одделни приходи		050			
	712 Општи дополнителни средства во определен износ		051			
	Вкупно формата на приходи 71 (050 и 051)		052			
72	721 Наменски дополнителни средства во процент од сите или одделни приходи		053			
	722 Наменски дополнителни средства во определен износ		054			
	Вкупно формата на приходи 72 (063 и 054)		055			
	Вкупно видот 7. Дополнителни средства (052 и 055)		056			
	Вид 8. Отстапени приходи за финансирање на градот во определен износ					
81	Отстапени приходи за финансирање на градот во определен износ		057			
	Вид 9. Пренесени средства					
91	Вишок на приходи по буџетот од претходната година		058			
92	Наплатени приходи од поранешните години		059			
	Вкупно видот 9. Пренесени средства (058 и 059)		060			
	Вкупно приходите за распоред (видовите 1 до 9)		061			

## II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Распоредна група	Распоредна подгрупа	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Ред. број	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот на буџетот и дополнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 01. Дејност образование и воспитување				
01—1	01—1—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи (освен за заедниците на образование)	068			
	01—1—3	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи за заедниците на образованието	069			

1	2	3	4	5	6	7
01—2	01—2—1	Средства распоредени во определен износ (освен за инвестиции и за заедниците на образованието)	070			
	01—2—3	Средства распоредени во определен износ за заедниците на образованието	071			
		Вкупно основната намена 01 (068 и 071)	072			
		Основна намена 02. Научна дејност				
02—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	073			
02—2	02—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	074			
	02—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени	075			
		Вкупно основната намена 02 (073 до 075)	076			
		Основна намена 03. Културно-просветна дејност				
03—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	077			
03—2	03—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	078			
	03—2—1	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	079			
		Вкупно основната намена 03 (077 до 079)	080			
		Основна намена 04. Социјални грижи				
04—1	04—1—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи (освен за фондот за непосредна детска заштита)	081			
	04—1—3	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи за фондот за непосредна детска заштита	082			
04—2	04—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	083			
	04—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	084			
	04—2—3	Средства распоредени во определен износ за фондот за непосредна детска заштита	085			
		Вкупно основната намена 04 (081 до 085)	086			
		Основна намена 05. Здравствена заштита				
05—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	087			
05—2	05—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	088			

1	2	3	4	5	6	7
	05—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	089			
		Вкупно основната намена 05 (087 до 089)	090			
		Основна намена 06. Комунална дејност				
06—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	091			
06—2	06—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	092			
	06—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	093			
		Вкупно основната намена 06 (091 до 093)	094			
		Основна намена 07. Работа на државните органи				
07—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	095			
07—2	07—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	096			
	07—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	097			
	07—2—3	Средства распоредени во определен износ за намени што не можат да се распоредат по други основни намени	098			
		Вкупно основната намена 07 (095 до 098)	099			
		Основна намена 08. Народна одбрана				
08—2		Средства распоредени во определен износ	100			
		Основна намена 09. Општи дополнителни средства на други општествено-политички заедници				
09—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	101			
09—2		Средства распоредени во определен износ	102			
		Вкупно основната намена 09 (101 и 102)	103			
		Основната намена 10. Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници				
10—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	104			
10—2		Средства распоредени во определен износ	105			
		Вкупно основната намена 10 (104 и 105)	106			
		Основната намена 11. Финансирање на градот				
11—2		Средства распоредени во определен износ	107			

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 12. Дејност на месните заедници				
12—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	108			
12—2		Средства распоредени во определен износ	109			
		Вкупно основната намена 12 (108 до 109)	110			
		Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани				
13—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	111			
13—2		Средства распоредени во определен износ	112			
		Вкупно основната намена 13 (111 и 112)	113			
		Основна намена 14. Нестопански инвестиции				
14—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	114			
14—2	14—2—21	Средства распоредени во определен износ за тековни вложувања	115			
	14—2—22	Средства распоредени во определен износ за отплати на ануитети	116			
	14—2—23	Средства распоредени во определен износ за исплати на обврските од поранешните години	117			
		Вкупно основната намена 14 (114 до 117)	118			
		Основна намена 15. Инвестиции во стопанството				
15—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	119			
15—2	15—2—21	Средства распоредени во определен износ за тековни вложувања	120			
	15—2—22	Средства распоредени во определен износ за отплати на ануитети	121			
	15—2—23	Средства распоредени во определен износ за исплати на обврските од поранешните години	122			
		Вкупно основната намена 15 (119 до 122)	123			
		Основна намена 16. Интервенции во стопанството				
16—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	124			
16—2	16—2—21	Средства распоредени во определен износ за тековни вложувања	125			
	16—2—23	Средства распоредени во определен износ за исплати на обврските од поранешните години	126			
		Вкупно основната намена 16 (124 до 126)	127			

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години				
17—2		Средства распоредени во определен износ	128			
		Основна намена 18. Издвојување во резервниот фонд				
18—1		Средства распоредени во процент од приходите	129			
18—2		Средства распоредени во определен износ	130			
		Вкупно основната намена 18 (129 и 130)	131			
		Основна намена 19. Нераспоредени приходи				
19—2	19—2—21	Средства распоредени во тековната буџетска резерва	132			
	19—2—22	Средства издвоени на посебна сметка на делот од приходот по стапка поголема од 10,8%	133			
		Вкупно основната намена 19 (132 и 133)	134			
		Вкупно распоредени средства за основна намена 01 до 19	135			
		Распоредено за намирување на обврските утврдени со пописот на 15. XI. 1971 година врз основа на Законот за евидентирање и за начинот на намирување на обврските на определени корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/71)	136			
			137			
			138			
		Вкупно распоредени приходи (135 до 138)	139			
		<b>III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ОДНОСНО ДЕФИЦИТ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА</b>				
		Остварени приходи (061)	140			
		Нераспоредени приходи (140 минус 139)	141			
		Повеќе распоредени приходи (139 минус 140)	142			
		Непотрошени средства за вршење редовни дејности кои се пренесуваат во буџетот	143			
		Остварен вишок на приходи (141 минус 143 или 143 минус 142)	144			
		Остварен дефицит по завршната сметка (142 минус 143)	145			
		<b>IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ</b>				
		За пренос во буџетот на наредната година	146			
		За пренос во резервниот фонд	147			
		За орочување	148			
		За други намени	149			



1	2	3	4	5	6	7
<b>V. ПОКРИВАЊЕ НА ДЕФИЦИТОТ</b>						
	Од резервниот фонд		150			
	Од другите извори		151			
<b>VI. ПРЕСМЕТКА, УПОТРЕБА И СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДОТ ОД ПРИДОНОСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС — ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, ЦАРИНИТЕ И СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО 1971 ГОДИНА („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/70), (во натамошниот текст на овој оддел: Закон)</b>						
<b>1. Пресметка на посебната резерва</b>						
	Остварените приходи според завршната сметка за 1970 година, кои се ограничуваат во 1971 година (003 плус 021 плус 022 плус 024 плус 025 плус 039 плус 043 од образецот ЗСБ-I за 1970 година)		152			
	— Зголемување на основницата поради зголемениот процент на учеството во приходите за 1971 година		153			
	— Намалување за износот на пренесените обврски од други ОПЗ (од износот на искористените средства во 1970 година на тие обврски), односно поради намаленото учество во приходите за 1971 година		154			
	Коригирани остварени приходи во 1970 година (152 плус 153 минус 154)		155			
	Зголемување на основницата (реден број 155 по 10,8%)		156			
	Граница на приходите до која не се врши издвојување во посебната резерва (155 плус 156)		157			
	Остварени приходи во 1971 година кои се ограничуваат (003 плус 021 плус 022 плус 024 плус 039 плус 043)		158			
	Остварени отстапени приходи за финансирање на преземените обврски од други ОПЗ (член 4 од Законот)		159			
	Коригирани остварени приходи во 1971 година (158 минус 159)		160			
	Износ кој се издвојува во посебна буџетска резерва (160 минус 157)		161			
	Издвоено според месечните пресметки на посебна сметка кај СОК		162			
	Обврска за уплатување (161 минус 162)		163			
	Повеќе уплатено (162 минус 161)		164			
<b>2. Користење на средствата од посебна резерва</b>						
	— Запишано во благајничките записи (чл. 1 став 3 од Законот)		165			
	— за отплата на долгот спрема Народната банка на Југославија (чл. 5 од Законот)		166			
	— за санација на стопанските организации (чл. 5 од Законот)		167			

1	2	3	4	5	6	7
	— за покривање на зголемените расходи настанати при вонред- ни околности (чл. 6 од Законот)		168			
	— за намиравање на стасаните об- врски утврдени со пописот на ден 15. XI. 1971 година (став 2 чл. 7 од Законот за евиденти- рање и за начинот на намира- вање на обврските на опреде- лени корисници на општествени средства)		169			
	— запишани обврзници за нами- рување на стасани обврски, ут- врдени со пописот на 15. XI. 1971 година (чл. 9 од Законот)		170			
	Вкупно користено од сметката на посебна буџетска резерва (165 до 170)		171			
	Состојба на посебната резерва на сметката кај СОК		172			
	<b>VII. СОСТОЈБА И КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕ- ЗЕРВА ИЗДВОЕНА СПОРЕД ЗА- КОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЛУВАЊЕ НА ОСТВАРЕ- НИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА („Службен лист на СФРЈ бр. 32/70, 53/70, 15/71), (во натамошниот текст на овој оддел: Закон)</b>					
	Непотрошени средства од посебна- та резерва — состојба по заврш- ната сметка за 1970 година (153 минус (158 плус 159) од образецот ЗСВ-I за 1970 година)		173			
	од тоа:					
	— запишано во благајничките за- писи (167 од образецот за 1970)		174			
	Користено во текот на 1971 година:					
	— запишано во благајничките за- писи (чл. 8 став 3 од Законот)		175			
	— за санација на стопанските ор- ганизации (чл. 9 став 1 од За- конот)		176			
	— за исплата на ненамирени бу- џетски обврски настанати до 31. XII. 1970 година (чл. 9 став 1 од Законот)		177			
	— за намиравање на обврски (од членот 9, ставот 2 од Законот)		178			
	Состојба на средствата од посеб- ната резерва на ден 31. XII. 1971 година (173 минус (176 плус 177 плус 178)		179			
	од тоа:					
	— запишано во благајничките за- писи (174 плус 175)		180			
	Состојба на средствата на посеб- ната сметка		181			

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_

Образец ЗСВ-II

ОПШТИНА \_\_\_\_\_

## ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— Г.

Реден број	Класа група или konto	О П И С	Состојба на 31 декември претходната година	Состојба на 31 декември тековната година <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
<b>А. АКТИВА</b>				
<b>I. Средства на опремата и недвижностите</b>				
1	000	Земјиште		
2	001	Градежни објекти		
3	003	Средства на опремата		
4	004	Заеднички средства на опремата и недвижностите		
5	005, 006 008	Други средства		
6		Вкупно средствата на опремата и недвижностите (1 до 5)		
7	010	Исправка на вредноста на недвижностите		
8	011	Исправка на вредноста на опремата		
9		Вкупно исправката на вредноста на недвижностите и опремата (7 плус 8)		
10		Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 минус 9)		
<b>II. Парични средства на издвоената сметка кај Службата на општественото книговодство</b>				
11	020	Парични средства за недвижностите		
12	021	Парични средства на фондот на опремата		
13		Вкупно паричните средства на издвоената сметка (11 плус 12)		
<b>III. Средства на заедничката потрошувачка</b>				
14	040	Земјиште на заедничката потрошувачка		
15	041	Градежни објекти на заедничката потрошувачка		
16	042	Опрема на заедничката потрошувачка		
17	047	Заеднички средства на заедничката потрошувачка		
18		Вкупно (14 до 17)		
19	049	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
20		Сегашна вредност на средствата на заедничката потрошувачка (18 минус 19)		
21	046	Средства на заедничката потрошувачка во изградба и изработка		

1	2	3	4	5
22	048	Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка		
23	045	Побарувања и други права од средствата на заедничката потрошувачка		
		<b>IV. Средства на постојаната резерва</b>		
24	080	Средства на постојаната резерва		
		<b>V. Средства во пресметка</b>		
25	100	Средства на жиро-сметката — за редовна дејност		
26	105	Средства на сметката кај Службата на општественото книговодство за посебни намени		
27	108	Други издвоени средства		
28	110	Благајна		
29	112, 113	Валуте и девизи		
30	120	Купувачи — од средствата за редовна дејност		
31	121	Купувачи — од средствата за посебни намени		
32	13	Други побарувања		
33	16	Односи на единиците во органот на управата		
34	19	Активни временски разграничувања		
35	дел 20 и 27	Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за редовна дејност		
36	дел 20 и 27	Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за посебни намени		
37	24, 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и според личните доходи		
38	310, 360 312, 362	Материјал и ситен инвентар за редовна дејност		
39	311, 361	Материјал и ситен инвентар за посебни намени		
40		Вкупно активата (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39)		
		<b>VI. Средства на недвижностите што органите на управата ги имаат по вонбилансната евиденција</b>		
1		Земјиште		
2		Градежни објекти		
3		Средства во изградба		
4		Вкупно (1 до 3)		
5		Исправка на вредноста		
6		Сегашната вредност (4 минус 5)		
7		Вкупно (40 плус 6)		

1	2	3	4	5
		<b>Б. ПАСИВА</b>		
		<b>I. Средства за редовна дејност</b>		
41	702	Средства за редовна дејност		
		<b>II. Средства за посебни намени</b>		
42	72	Средства за посебни намени		
		<b>III. Фонд на опремата</b>		
43	900	Фонд на опремата		
44	961	Кредити за набавка на опрема		
45	902, 909	Други извори		
		Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45)		
		<b>IV. Извори на средствата на недвижностите</b>		
47	91	Извори на средствата на недвижностите		
		<b>V. Извори на средствата на заедничката потрошувачка</b>		
48	940	Фонд на заедничката потрошувачка		
49	941, 949	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка		
50		Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошувачка (48 плус 49)		
		<b>VI. Извори на средствата на постојаната резерва</b>		
51	98	Резервен фонд		
		<b>VII. Други извори</b>		
52	дел 20, 27 13 и 120	Обврски спрема добавувачи, други обврски и пре- плати на купувачи од средствата за вршење на редовната дејност		
53	дел 20, 27 13 и 121	Обврски спрема добавувачи, други обврски и пре- плати на купувачи од средствата за посебни намени		
54	16 и 29	Односи на единиците во органот на управата и па- сивните временски разграничувања		
55	24 и 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и според личните доходи		
56		Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55)		
		<b>VIII. Извори на средствата на недвижностите што органите на управата ги имаат во вонбилансната евиденција</b>		
1		Земјиште		
2		Градежни објекти		
3		Средства во изградба		
4		Вкупно (1 до 3)		
5		Вкупно (56 плус 4)		

Образец ЗСБ-III

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_

ОПШТИНА \_\_\_\_\_

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реден број	Класа група или konto	О П И С	Остварени, односно користени средства по заврш. сметка						
			Вкупно	Органи на уп-равата	Правосудни органи	Органи на внатрешните работи	Стручни служби на Извршничкиот совет и Собранието	Други органи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Средства</b>									
1	702	Средства пренесени по завршната сметка од претходната година за финансирање на редовната дејност							
2	700	Средства од буџетот							
3	701, 750	Средства од сопствени приходи што се користат како средства за вршење на редовната дејност							
4	780	Вонредни приходи							
5		Вкупно средства (1 до 4)							
<b>II. Потрошок на средствата</b>									
6	712 и дел 760	Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар							
7	дел 713 дел 760	Трошоци на услугите							
8	дел 714 дел 762 и 781	Разни други трошоци							
9	дел 713 714, 760 и 762	Лични примања што ги товарат материјалните расходи							
10	715, 761	Амортизација							
11		Тековна резерва							
12		Вкупно предвидено односно потрошено (6 до 11)							
13	208	Дел од обврските од пописот на 15 ноември 1971 година кои ги презела да ги плати општествено-политичката заедница							
14		Средства за распределба (5 минус 12 плус 13)							
<b>III. Распределба на средствата</b>									
15	дел 710 дел 675	Исплатени аконтации на личните доходи со придонесите од личните доходи и според личните доходи (освен аконтациите за работа подолга од полното работно време и за дополнителна работа)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	дел 710 дел 765	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи и според личните доходи, за работа подолга од полното работно време						
17	дел 711 дел 765	Исплатени лични доходи со придонесите од личните доходи и според личните доходи, за дополнителна работа						
18	дел 711 дел 765	Исплатени лични примања, со придонесите од личните доходи и според личните доходи по основ на граѓанско-правен однос						
19	246	Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од личните доходи и според личните доходи						
20		Вкупно распореденото за лични доходи (15 до 19)						
21	900	За фондот на опремата						
22	940	За фондот на заедничката потрошувачка						
23	980	За резервниот фонд						
24		Вкупно за пренос во фондовите (21 плус 22 плус 23)						
25	702	За пренос во наредната година						
26	279	За пренос во буџетот						
27	791, 796	Вкупно распоредени (20 плус 24 плус 26)						

На \_\_\_\_\_ 19\_\_\_ год.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_  
ОПШТИНА \_\_\_\_\_

Образец ЗСВ-IV

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА  
ЗА ПОСЕВНИ НАМЕНИ

Реден број	О П И С	Остварени, односно користени средства					
		Вкупно	Органи на уп- равата	Правосудни органи	Органи на неза- трешните работи	Стручни служ- би на Извр- шниот совет и Собранието	Други органи
1	2	3	4	5	6	7	8

**I. Средства**

- 1 Средства пренесени од претходната година
- 2 Средства од буџетот (според позицијата број \_\_\_\_\_ на посебниот дел од буџетот)
- 3 Средства од сопствените приходи
- 4 Средства од други извори
- 5 Вкупно средствата (1 до 4)

**II. Потрошок на средствата**

- 6 Лични расходи со придонесите
- 7 Надоместок на трошоците за службени патувања

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Материјални расходи						
9	Постојани социјални помошти на деца и возрасни						
10	Помош на жртвите на фашистичкиот терор и на другите граѓани — жртви на војната						
11	Помош на семејствата чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена вежба						
12	Еднократни помошти						
13	Трошоци за здравствена заштита на корисници на социјална заштита						
14	Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи и кај други семејства						
15	Дополнителни средства на установите за социјална заштита за редовна дејност и за инвестиции						
16	Средства за редовна дејност на центрите за социјална работа						
17	Други трошоци во спроведувањето на социјалната заштита						
18	Трошоци за здравствена заштита на други здравствено неосигурани лица (за лица што не се опфатени во ред. бр. 13 на овој образец)						
19	Предвојничка обука						
20	Стипендии						
21	Интервенции во стопанството						
22	Инвестициони вложувања (без 10% гарантен износ)						
23	Издадени депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции						
24	Друго						
25	Вкупно потрошокот на средствата (6 до 24)						
26	Дел од обврските од пописот од 15. XI. 1971 год. кој го презела да го плати ОПЗ						
27	Непотрошени средства (5 минус 25 плус 26) од тоа:						
28	Дел на средствата од сметката на посебните приходи за финансирање на редовната дејност на органите на управата						
29	Дел на средствата од сметката на посебните приходи за финансирање на други намени						
30	За пренос во наредната година (со 10% гарантен износ)						



СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА

Образец ЗСБ-V

ОПШТИНА

## ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ

Реден број	Група или подгрупа				О П И С	И з н о с			
	Фонд на опремата	Фонд за заедничката потрошувачка	Резервен фонд			Фонд за заедничката потрошувачка		Резервен фонд	
						4% за станбена изградба	Други средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Состојба на фондот на почетокот на годината</b>									
1	021 900	048 940	080 980		Состојба на паричните средства на фондот				
2	021	045	080		Состојба на кредитите дадени од фондот и други побарувања				
3	021 или 108	048 или 108	080 или 108		Состојба на орочените средства на фондот				
4	021 или 108	048 или 108	080		Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции				
5	900	940			Вредност на подвижните предмети, опрема и на подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка				
6					Вкупно состојба на фондот на 1 јануари 19-- (на тековната) година				
<b>II. Прилив на средствата на фондот во текот на годината</b>									
7	021	048	080		Средства од буџетот (според позицијата бр. — на посебниот дел на буџетот)				
8	021	048	080		Средства од приходот или од дел на приходот што органот на управата ги остварил со својата дејност				
9	021	047	080		Пренос од фондот на друг орган на управата заради здружување на средствата				
10	021	048	080		Наплатени камати по кредитите и орочените средства дадени од фондот				
11	900	940			Вредност на средствата примени без надоместок				
12	021	048	080		Други парични средства				
13	900	940	980		Средства од распределбата по завршната сметка за тековната година				
14	900	940			Противвредност на неизмирени обврски на ден 15. XI. 1971 година кои ги презела да ги плати ОПЗ				
15					Вкупно приливот на средствата во тековната година (7 до 14)				
16					Вкупно средствата на почетокот на годината и прилив на средствата во текот на годината (6 плус 15)				
<b>III. Потрошок на средствата на фондот во текот на годината</b>									
17	900	940			Книговодствени отписи				
18	900	940			Вредност на отпишаните подвижни и неподвижни предмети без надоместок				
19	900	940			Неотпишан дел на вредноста на продадените подвижни и недвижни предмети				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		048 или 940		Стипендии				
21		048 или 940		Разни расходи за потребите на членовите на работната заедница				
22	021 или 900	048 или 940	080 или 980	Пренос во фондот на друг орган на управата заради здружување на средствата				
23	021 или 900	048 или 940	080 или 980	Друг потрошок				
24				Вкупно потрошокот на средствата во текот на годината (17 до 23)				
25				Состојба на средствата на фондот на 31 декември 19— (тековната) година (16 минуц 24 = 26 до 31)				
				од тоа:				
26				Состојба на паричните средства на фондот				
27				Состојба на кредитите дадени од фондот				
28				Состојба на орочените средства на фондот				
29				Состојба на издвоените средства на фондот на исплатите за инвестиции				
30				Состојба на издвоените депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции				
31				Вредност на предметите на опремата и на подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка				

На \_\_\_\_\_ 19— год.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_  
ОПШТИНА \_\_\_\_\_

Образец ЗСБ-VI

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ

Ред. бр.	ВИД НА ОБВРСКИ	Состојба на 15. XI. 1971 година		Состојба на 31. XII. 1971 година		Вкупно обврски	Од тоа стасани обврски
		Вкупни обврски	Стасани обврски опфатени со пописот	Од тоа			
				платил органот на управата	Презела-ОПЗ да плати		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ</b>							
01	Обврски за набавен материјал и услуги						
02	Обврски за лични расходи						
03	Обврски спрема фондските по привремените позајмици						
04	Друго						
05	СЕ (01 до 04)						
<b>II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ОПРЕМА</b>							
06	Обврски за набавена опрема						
07	Неисплатени стасани ануитети						
08	Останати обврски						
09	СЕ (06 до 08)						
<b>III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА</b>							
10	Обврски за набавен материјал и услуги						
11	Обврски за набавени средства за заедничка потрошувачка						
12	Неисплатени стасани ануитети						

1	2	3	4	5	6	7	8
Образец ЗСБ-VI — страна 2							
13	Обврски за инвестиции во објектите за заедничка потрошувачка						
14	За лични расходи						
15	Други обврски						
16 СЕ (10 до 15)							
17 IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД							
V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ							
18	Обврски за набавен материјал и услуги						
19	Обврски за набавена опрема и предмети за заедничка потрошувачка						
20	Неисплатени стасани ануитети						
21	Други обврски за инвестиции						
22	Обврски спрема здравствените установи						
23	Обврски спрема другите установи и општествено-политичките организации						
24	Обврски за лични расходи						
25	Обврски за интервенции во стопанството (регреси, компензации и сл.)						
26	Други обврски						
27 СЕ (18 до 26)							
28 ВКУПНО ОБВРСКИ НА ОРГАНОТ (05 + 09 + 16 + 17 + 27)							
Образец ЗСБ-VI — страна 3							
VI. ДРУГИ ОБВРСКИ НА ОПЗ							
29	Обврски по договорите за инвестиции						
30	Обврски за ненамирени трансии по инвестициите утврдени со законот						
31	Неисплатени стасани ануитети по инвестиционите кредити и заеми						
32	Неисплатени стасани ануитети по кредитите за покривање на дефицитот						
33	Обврски спрема банката и фондовите за краткорочни кредити и позајмици						
34	Обврски по гаранции						
35	Обврски за ненамирена бонифицирана камата и сл. од вонбуџетскиот биланс						
36	Издадени обврзници за намиравање на обврски						
37	Ненамирени обврски спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развојот на стопански недоволно развиените републики и САП Косово						
38	Други обврски						
39 СЕ (29 до 38)							
40 ВКУПНИ ОБВРСКИ НА ОПЗ (28 + 39)							
Образец ЗСБ-VI — страна 4							
VII. СТРУКТУРА НА ОБЕЗБЕДЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ							
ВИД НА СРЕДСТВА		Ознака на сметката кај СОК	Предвидено со програмата за исплата на обврските	Пренесено до 31. XII. 1971 година			
1	2	3	4				
Од сметката за извршување на буџетот	630						
Од сметката за посебни намени	637						
Од буџетската резерва	750						
Од сметката за посебни резерви	752						
Други средства на ОПЗ	789						
Други средства на органот на управата	708						
	718						
	728						
Девизни сметки							

Образец ЗСВ-VII

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_

ОПШТИНА \_\_\_\_\_

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕС-  
МЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

ЗАПОСЛЕНИ РАБОТНИЦИ	Број месеци — работници	Исплатени аконтации на неплатените доходи во текот на годината до 31 декември	Остварени а исплатени нето лични доходи според завршната сметка за 19 _____ (тековна година)	Вкупно (3+4)	Нето лични доходи за работа подолга од полното работно време	Вкупно нето лични доходи (5 минус 6)	Просечен месечен износ на нето личните доходи по еден работник		Број запослени работници	
							Според личните доходи од колоната 5 (5:2)	Според личните доходи од колоната 7(7:2)	на 1 јануари	на 31 декември
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Функционери										
1	Функционери што ги избира или именува Собранието									
2	Функционери што ги назначува Извршниот совет									
Вкупно I										
II. Работници — според стручната подготовка										
1	Висока стручна подготовка									
2	Виша стручна подготовка									
3	Средна стручна подготовка									
4	Ниска стручна подготовка									
Вкупно II										
III. Работници — според квалификацијата										
1	Висококвалификувани									
2	Квалификувани									
3	Полуквалификувани									
4	Без квалификација									
Вкупно III										
IV. Вкупно (I плус II плус III)										
V. Пресметани придонеси на личните доходи										
VI. Вкупно (4 плус 5)										

Образец ЗСВ-VIII

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_

ОПШТИНА \_\_\_\_\_

## ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. Средства		
1	Средства пренесени од претходната година	
2	Издвојување од приходот по одлука на собранието на општествено-политичката заедница	
3	Вратени позајмици од поранешните години	
4	Позајмици во тековната година од резервниот фонд на друга општествено-политичка заедница	
5	Пренесено по завршната сметка на буџетот за тековната година	
6	Други приходи	
7	Вкупно средствата (1 до 6)	

1	2	3
II. Употреба на средствата		
8	За подмирување на расходите настанати како последица на вонредни околности	
9	Невратен износ на краткорочните позајмици одобрени на буџетот и на фондовите во тековната година, поради нерамномерно притекување на приходите	
10	Позајмици дадени во текуштата година на друга општествено-политичка заедница што не се вратени до крајот на таа година	
11	Санација на установи на општествените служби	
12	Кредити дадени за санација на стопанските организации во тековната година а кои не се вратени до крајот на таа година	
13	За покривање дефицитот на буџетот	
14	Исплати по дадени гаранции	
15	Други расходи	
16	Вкупно употребата на средствата (8 до 15)	
17	Слободни средства на крајот на годината (7 минус 16)	

На \_\_\_\_\_ 19\_\_\_ година

Образец ЗСВ-IX

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_

ОПШТИНА \_\_\_\_\_

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА И СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Реден број	ВИД ПРИХОДИ	Приходи на буџетот	Средства за финансирање на заедниците на образованието		
			Изворни средства	Дополнителни средства 1/	Вкупно (4 плус 5)
1	Придонеси				
2	Даноци				
3	Други приходи на буџетот				
4	Дополнителни средства во определен износ:				
	— од буџетот				
	— од средствата на Републичката заедница на образованието				
<b>ВКУПНО:</b>					

На \_\_\_\_\_ 19\_\_\_ година

1) Во оваа колона под ред. број 1, 2 и 3 се искажува износот на средствата што општествено-политичката заедница им ги обезбедила на заедниците на образованието како дополнителни средства во процент од своите приходи.

Образец ЗСБ-Х

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА \_\_\_\_\_

ОПШТИНА \_\_\_\_\_

## ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ПО КРЕДИТИТЕ, ЗАЕМИТЕ И ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19\_\_\_ ГОДИНА

Реден број	О П И С	Номинален износ на обврската	Годишен износ на ануитетите	Износ на платените ануитети до 31 декември 19___		Состојба на 31 декември 19___ (3 минус 5)
				отплата	камата	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Обврски по кредитите</b>						
1	За инвестиции во станбената дејност					
2	За инвестиции во комуналната дејност					
3	За инвестиции во дејноста на образованието и воспитувањето					
4	За инвестиции во научната дејност					
5	За инвестиции во здравствената дејност					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Вкупно I (1 до 12)						
<b>II. Обврски по заемите</b>						
14	За инвестиции во индустријата					
15	За инвестиции во дејноста на фискултурата					
16						
17						
18						
19						
20						
Вкупно II (14 до 20)						
<b>III. Обврски по гаранциите</b>						
Вкупен износ на дадените гаранции						
Гаранции што ги отплатува општествено-политичката заедница:						
22	— За санациони кредити					
23	— За вложување во основни и трајни обртни средства на работните организации					
24						
25						
26						
27						
28						
Вкупно III (22 до 28)						
29 Вкупно I плус II плус III						

На \_\_\_\_\_ 19\_\_\_ година

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА

42.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравствено осигурување на работниците — Битола, на својата седница одржана на 20 март 1972 год., донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

##### Член 1

Се формира Комисија за жалби (во натамошниот текст — Комисија) како помошно тело на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола.

##### Член 2

Комисијата е второстепен орган која одлучува по жалбите на осигурените лица, изјавени против првостепените решенија на Службата за спроведување на здравственото осигурување во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување.

##### Член 3

Комисијата има претседател, два члена и нивни заменици.

Претседателот и еден член како и нивните заменици се именува од редот на членовите на Собранието на заедницата, а третиот член и неговиот заменик се именува од редот на работниците на Стручната служба за спроведување на здравственото осигурување.

##### Член 4

Во својата работа Комисијата ќе се придржува кон одредбите на Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, статутот и другите општи акти на Заедницата и Законот за општа управна постапка.

Комисијата работи на седници и во полн состав.

Седиштето на Комисијата е во Битола.

Седниците на Комисијата ги свикува претседателот, по потреба.

Решенијата на Комисијата ги потпишува претседателот, односно неговиот заменик.

##### Член 5

За својата работа Комисијата води дневник за работа, во кој се внесуваат податоци за предметот, одлучувањето и друго.

Административните работи на Комисијата ги врши Стручната служба за спроведување на здравственото осигурување.

##### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-521  
20 март 1972 година  
Битола

Претседател,  
Благој Силјановски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА

43.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, на својата седница одржана на 21 март 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

##### Член 1

Се формира КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ (во натамошниот текст: Комисија) како помошно тело на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола.

##### Член 2

Комисијата е второстепен орган која одлучува по жалбите на осигурените лица, изјавени против првостепените решенија на службата за спроведување на здравственото осигурување, во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување.

##### Член 3

Комисијата има претседател, два члена и нивни заменици.

Претседателот и неговиот заменик се именуваат од редот на членовите на Собранието на заедницата. Еден член и неговиот заменик ги именува Собранието од редот на лица со висока стручна подготовка, а другиот член и неговиот заменик се именуваат од редот на работниците на Стручната служба за спроведување на здравственото осигурување.

##### Член 4

Во својата работа Комисијата ќе се придржува кон одредбите на Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, статутот и другите општи акти на Заедницата и Законот за општата управна постапка.

Комисијата работи на седници и во полн состав.

Седиштето на Комисијата е во Битола.

Седниците на Комисијата ги свикува претседателот, по потреба.

Решенијата на Комисијата ги потпишува претседателот, односно неговиот заменик.

##### Член 5

За својата работа Комисијата води дневник за работа, во кој се внесуваат податоците за предметот, одлучувањето и друго.

Административните работи на Комисијата ги врши Стручната служба за спроведување на здравственото осигурување.

##### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 02-9  
21 март 1972 година  
Битола

Претседател на Собранието,  
Димче Кајчиновски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

44.

Врз основа на член 87 став 2, алинеја 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

##### Член 1

До донесувањето на статутот на Заедницата и на другите општи акти од областа на финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите, за односите што не се регулирани со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност на заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

##### Член 2

Придонесите за здравствено осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

- 1) задолжителните видови на здравствената заштита;
- 2) правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;
- 3) правата од здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување.

##### Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за лица кои во странство стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации по основа на меѓународен договор или кај странски работодавец, а се осигурени според Законот и за осигуреници во работен однос кај југословенските организации кои се наоѓаат на работа во странство, како и посебниот придонес за користење на здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се пресметува одделно за сите осигурени ризици според единствените пропорционални стапки, односно според тарифата.

##### Член 4

За осигурениците од членот 13 став 1, точка 6 и 7, членот 17 став 1, точка 1 до 5, и членот 18 точка 1 до 8, од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, придонесите на здравственото осигурување се определуваат во постојани месечни износи.

Во постојани месечни износи се определува и посебниот придонес на здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство, кои жи-

веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување.

##### Член 5

За лица, за кои, со Законот не е утврдена основицата за пресметувањето на придонесите како и за лицата што вршат самостојни професионални дејности, основицата на пресметување на придонесите ќе ја утврди Собранието на Заедницата, со посебна одлука.

##### Член 6

Стапките и износите на придонесите како и тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието на Заедницата, со посебна одлука.

##### Член 7

До колку со Законот и со другите општи акти на Заедницата, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето-износ, придонесите на здравственото осигурување се пресметуваат и се плаќаат според стапките односно според тарифата пресметани за примена на нето-личните доходи, односно примањата.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето-износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки, по кои, придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници запослени во работната организација.

##### Член 8

Придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се пресметува и се плаќа од истата основица, од која се пресметува и плаќа придонесот за обезбедување задолжителните видови на здравствената заштита, придонесот за обезбедување правата на здравствената заштита и над со законот утврдените задолжителни видови, и останатите права од здравственото осигурување.

##### Член 9

Придонесите за здравственото осигурување, останатите придонеси, посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство и посебниот придонес за здравственото осигурување на членовите на семејството на југословенските работници на работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата како и други приходи што ќе се реализираат за периодот од 31. XII. 1971 година по 1 јануари 1972 година, се распоредуваат сразмерно на учеството на поодделните видови на придонесите за здравственото осигурување, за 1972 година.

##### Член 10

Стапките и тарифата на придонесот на здравственото осигурување утврдени за 1972 година ќе се применуваат на личните доходи и примањата изедначени на нив подигнати за исплата од исплатителот на личните доходи од општествениот сектор во 1972 година, без оглед на периодот за кој се однесува.

За осигурениците вон од општествениот сектор и за осигурениците во работен однос кај југословенските организации, кои се наоѓаат на работа во странство, утврдените стапки и тарифата за 1972 год., ќе се пресметуваат на основиците утврдени за соодветната година.



## Член 11

Од придонесите остварени за здравственото осигурување се формираат средствата на заедницата.

Средствата на Заедницата се состојат од:

- 1) придонесите на здравственото осигурување;
- 2) надоместокот од здравственото реосигурување;
- 3) средствата на фондот на солидарноста;
- 4) средствата остварени од вишокот на приходите над расходите според одлуката на Заедницата;
- 5) каматата на вложените средства на Заедницата;
- 6) надоместот на трошоците за здравствена заштита на неосигурените лица;
- 7) приходите по основа на надоместок на трошоците за здравствена заштита на конценции;
- 8) приходите по основа на надоместок на штета;
- 9) други приходи на Заедницата.

Од средствата на Заедницата се намируваат расходите:

- 1) за осигурување правата на осигурениците и неосигурените лица по основа на задолжителните видови на здравствена заштита;
- 2) за остварување правата на осигурениците од здравственото осигурување по основа на несреќа на работа и заболување од професионални болести;
- 3) остварување права од здравствената заштита над задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со одлука;
- 4) за премиите на здравственото реосигурување;
- 5) за посебен придонес на фондот на солидарноста;
- 6) за надоместок на Стручната служба на Заедницата;
- 7) за финансирање на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија;
- 8) за потребите на студентските и научно-истражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување;
- 9) за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации;
- 10) за отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврдени со завршната сметка на Заедницата;
- 11) за намирување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправните органи, трошоци на платниот промет и др.)

## Член 12

Средствата на Заедницата се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата и по општини.

Средствата на заедницата се водат на посебни жиро-сметки во општините.

Средствата по општини ќе се водат на посебни партии во рамките на основната сметка на заедницата што ќе ја пропише службата на Општественото книговодство со право на располагање на овластените лица од страна на Заедницата.

Средствата на заедницата се водат на посебни сметки по општини.

## Член 13

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето на ликвидноста во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Задолжителната резерва не може да биде пониска од двомесечниот просечен износ на плани-

раните вкупни приходи на Заедницата за тековната година. Задолжителното ниво на резервата се обезбедува во рок од четири години.

Задолжителната резерва од став 1 од овој член се обезбедува најмалку една четвртина во секоја година во која треба тоа да се обезбеди. Резервниот фонд на здравственото осигурување се формира со:

1) издвојување на определен процент од средствата остварени со придонесите за здравствено осигурување и посебен придонес во височина која ќе ја определи Собранието на Заедницата;

2) издвојување во вишокот на приходите над расходите во височина која ќе ја определи Заедницата;

3) внесување на вложените средства на комуналните заедници кои се вишок на Заедницата и камата на вложените средства на резервниот фонд.

Средствата на резервниот фонд можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на текуштите потреби на Заедницата.

Средствата на резервниот фонд кои не се користат како обртни средства можат да се вложуваат во орочени депозити или благајнички записи со рок на враќање што ќе го утврди Собранието на Заедницата.

## Член 14

Средствата на резервниот фонд се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата (ризици), и тоа само книговодствено.

Средствата на резервниот фонд се издвојуваат на посебни сметки во банката каде што се води жиро-сметката.

## Член 15

Книговодствената евиденција на финансиското работење и за средствата на заедницата се води според Одлуката за посебниот основен контен план и за посебните обрасци на билансот на заедницата на социјалното осигурување односно заедницата на здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/71 год.).

Заедницата, по потреба донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на заедницата.

## Член 16

Височината на надоместокот на Стручната служба за вршење на стручните, административните и финансиските работи на заедницата, заедницата ја утврдува со посебна одлука.

Средствата од претходниот став се обезбедуваат по пат на акредитив.

## Член 17

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
— ШТИП

Бр. 0204-36/11  
5 јануари 1972 година

Штип

Претседател,  
Михаил Арсов, с. р.

45.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на својата седница одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

##### I

До донесувањето на статутот на оваа Заедница и на другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците и на другите осигурени лица, како и на неосигурените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита, се определуваат на следниот начин:

1) по однос на правата на осигурените и неосигурените лица од подрачјето на Заедницата во Социјалистичка Република Македонија, на задолжителните видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението во СРМ, во 1972 година;

2) по однос на правата на здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и професионално заболување, како и на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравственото осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението ќе се применуваат соодветно одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување и општите прописи и општите акти на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците — Штип, донесени за спроведување на тој закон;

3) правата на проширена здравствена заштита над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствената заштита на населението на лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, а за кои општината ќе установи такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу Заедницата и општината.

##### II

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување задолжителните видови на здравствена заштита на населението им се обезбедуваат во целина на товар на средствата на соодветната општествено-политичка заедница, и тоа:

— на лицата кои имаат живеалиште на подрачјето на општината, со придонес од буџетот на општината;

— на лицата без постојано живеалиште — со придонес од буџетот на Републиката.

Придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита на лицата од претходниот став го утврдува Собранието на оваа Заседница, со своја одлука.

Општествено-политичките заедници од став 1 од оваа точка се должни да ги пријават кај оваа Заседница сите лица кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување заради обезбедување на задолжителните видови на здравствената заштита.

##### III

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување ќе им се издадат здравствени легитимации во кои на соодветен начин ќе бидат означени нивните права на здравствена заштита.

##### IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

#### СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

Бр. 0204-36/6  
5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател,  
Михаил Арсов, с. р.

46.

Врз основа на членовите 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата за здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА

##### Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1972 година се определува во височина од 6,75% од бруто-личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 2,60%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување од 4,15%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,5% од основницата од која се пресметуваат придонесите за здравствено осигурување предвидени во став 1, на овој член.

##### Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето-личниот доход, односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно на тарифата на придонесот определени во член 1, на оваа одлука.

##### Член 3

До колку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето-износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето-личните доходи, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето-износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

## Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно со член 105 од Законот, при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

До колку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата, согласно со одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на членот 38, од Законот за Службата на општественото книговодство.

## Член 5

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците, на начин утврден со Законот, со Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување, и другите општи акти на Заедницата.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

## СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

Бр. 0204-36/12  
5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател,  
Михаил Арсов, с. р.

## 47.

Врз основа на членовите 101 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членовите 3 и 4 од Одлуката за привременото регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување на работниците, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

## Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојан месечен износ за 1972 година се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 51,00 дин., од кој:

— износот од 18,00 дин. на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— износот од 29,00 дин. на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износот од 4,00 дин. на име придонес за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

2. За учениците во стопанството односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, за кои, покрај училиштата се изведува и практична настава во работната организација, училиштето, или кај приватниот работодавач во износ од 19,00 дин. од кој:

— износот од 6,80 дин. на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— износот од 10,90 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износот од 1,30 дин., на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

3. За лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно во износ од 51,00 динари, од кој:

— износот од 18,00 дин., на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износот од 29,00 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување;

— износот од 4,00 дин., на име придонес за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

4. За уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бизнисните президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 51,00 динари, од кој:

— износот од 19,60 дин., на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита;

— износот од 31,40 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

5. За членовите на семејството на југословенските државјани вработени во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите во земјата, во која работат или според меѓународната спогодба, а, пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ по член од 30,00 дин., од кој:

— износот од 18,50 дин., на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— износот од 11,50 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

6. За лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност во износ од 19,00 динари, од кој:

— износот од 6,80 дин., на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита;

— износот од 10,90 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износот од 1,30 дин., на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

7. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, логорување, во износ од 19,00 динари, од кој:

— износ од 6,80 дин., на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— износ од 10,90 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износ од 1,30 дин., на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

8. За лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршување на задачите на територијалната одбрана во износ од 19,00 динари, од кој:

— износ од 6,80 дин., на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— износ од 10,90 дин., на име придонес за прагата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износ од 1,30 дин., на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

9. За учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, на факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата во износ од 19,00 дин., и тоа само на име придонес за здравствено осигурување, за случај на несреќа на работа, и заболување од професионални болести.

10. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заводот за запослување во износ од 19,00 дин., и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

11. За лицата кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 19,00 дин., и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа, и заболување од професионални болести.

12. За лицата — припадници на доброволните организации на противпожарната заштита — износ од 19,00 дин., и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа, и заболување од професионални болести.

#### Член 2

За домашните помошнички во работен однос што се ангажирани од приватни домаќинства или одделни лица за вршење на домашни работи основницата за пресметување на придонесот го сочинува минималниот личен доход утврден со закон, односно со општествен договор.

#### Член 3

За лицата пријавени во заводот за запослување основницата за пресметување на придонесот за здравственото осигурување ја сочинува просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравственото осигурување основницата не може да се определи на начин утврден во претходниот став, бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено безработни лица, како основница за пресметување на придонесот служи основницата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 год.

### СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

Бр. 0204-36/13

5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател,  
Михаил Арсов, с. р.

48.

Врз основа на членовите 101 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 год.) и член 5 од Одлуката за привременото регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување на работниците, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на својата седница одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА КОИ ЗАНАЕТЧИИТЕ СЕ ОСИГУРУВААТ И СЛУЖАТ КАКО ОСНОВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

#### Член 1

Распоредувањето во основницата на осигурување се врши според утврдената основа за придонесот од личниот доход од занаетчиска дејност на занаетчијата на чие име се води занаетчискиот дуќан.

#### Член 2

Занаетчиите се распоредуваат во основницата на осигурување според основницата за придонесот од личниот доход од занаетчиска дејност за изминатата година, односно тековната година за занаетчиите на кои основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност се утврдува еднапред.

#### Член 3

Според основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност занаетчиите се распоредуваат во следните основници за осигурување привремени:

Основница за придонес од личен доход од занаетчиска дејност	Основница на осигурување во нето износ
од 3.500,00	500,00 дин.
од 3.500,01 до 4.500,00	550,00 "
од 4.500,01 до 5.500,00	600,00 "
од 5.500,01 до 7.000,00	640,00 "
од 7.000,01 до 9.000,00	700,00 "
од 9.000,01 до 11.000,00	750,00 "
од 11.000,01 до 13.000,00	800,00 "
од 13.000,01 до 15.000,00	1.000,00 "
од 15.000,01 до 17.000,00	1.180,00 "
од 17.000,01 до 20.000,00	1.360,00 "
над 20.000,00	1.630,00 "

#### Член 4

Занаетчиите кои немаат основница за придонес од личен доход од занаетчиска дејност ќе се распоредат во најниската основа на осигурувањето.

#### Член 5

Распоредувањето на занаетчијата во основницата на осигурувањето и донесувањето на решение го врши службата на Заедницата.

#### Член 6

Осигуреникот-занаетчија, односно угостител, е должен на службата на заедницата да ѝ достави потврда за даночната основница од надлежниот орган на управата за приходи од претходната година, односно од текушната година, односно како што е предвидено во член 2 од оваа одлука.

#### Член 7

Основниците за осигурување за плаќање придонес за здравствено осигурување на адвокатите, свештениците, колпортерите и другите самостојни дејности, ќе се применуваат по досегашните договори склучени со соодветните здруженија, а кои важеле на 31 декември 1971 година.

#### Член 8

Придонесот за здравствено осигурување ќе се плаќа по оваа одлука, до донесувањето на статутот и други општи акти од областа на финансирањето.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

### СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

Бр. 0204-36/14

5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател,  
Михаил Арсов, с. р.

49.

Врз основа на членот 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

##### Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

##### Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување.

##### Член 3

Се смета дека издржуваниите членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 250 динари годишно или другите приходи не го надминуваат износот од 100 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно, заедно, не го надминуваат износот од 1200 динари годишно, по едно издржувано лице.

##### Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговото издржување, со најмалку 200 динари месечно.

##### Член 5

Лицата кои осигуреникот ги зел на издржување осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители, осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни за стопанисување односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување на децата.

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинство, не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука.

##### Член 6

Како приход во смисла на членот 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основа на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установуваат одделни примања, изречно е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

##### Член 7

Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе важат додека со самоуправниот договор на заедниците на здравственото осигурување во СР Македонија, или со соодветниот акт на Сојузот на Заедницата на здравственото осигурување овие износи не бидат определени поинаку.

##### Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 0204-36/5  
5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател,  
Михаил Арсов, с. р.

50.

#### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ШТИП

Врз основа на членот 87, став 2, алинеја 2, од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците, Штип, на својата седница одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

##### Член 1

До донесувањето на статутот на Заедницата и другите општи акти од областа на финансирањето на здравственото осигурување и финансирањето на заедницата, и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување, за односите што не се регулирани со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот), кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

##### Член 2

Придонесите за здравственото осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

- 1) задолжителни видови на здравствената заштита и
- 2) правата на здравствената заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување.

##### Член 3

Стапките и износите на придонесите ќе ги утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

##### Член 4

Средствата на Заедницата се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата и по општини.

Средствата на Заедницата се водат на посебни сметки, по општини.

Средствата по општини ќе се водат на посебни партии, во рамките на основната сметка на заедницата што ќе ја пропише службата на Општественото книговодство, со право на располагање на овластените лица, од страна на Заедницата

##### Член 5

Од придонесите остварени за здравственото осигурување и другите приходи се формираат средства на Заедницата,

Средствата на Заедницата се состојат од:

1) придонесот од личниот доход од земјоделската дејност (катастарски приход), придонес по домаќинство што немаат сопствена дејност и според придонесот по член на домаќинството на осигуреникот.

2) надоместокот по основа на реосигурување,

3) средствата од фондот за солидарноста,

4) делот од средствата издвоени со вишокот на приходите над расходите по завршната сметка на заедницата,

5) други приходи на Заедницата (надоместок на штета, камата и друго).

Од средствата на Заедницата се намируваат расходите:

1) за остварување правата на осигурените и неосигурените лица по основа на задолжителните видови на здравствена заштита;

2) остварувањето правата од здравствената заштита над задолжителните видови на здравствена заштита утврдени со одлука;

3) за премиите на здравственото реосигурување;

4) за посебен придонес на фондот на солидарноста;

5) за надоместок на стручната служба на Заедницата;

6) за финансирање на Сојузот на Заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија;

7) за потребите на студентските и научно-истражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување;

8) за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации;

9) за отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврдени со завршната сметка на Заедницата;

10) за намирување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправните органи, трошоци на платниот промет и др.).

#### Член 6

Основи за определување на придонесите за здравственото осигурување се:

а) за осигурениците-земјоделци кои имаат сопствена земја:

— катастарскиот приход;

— бројот на членовите на домаќинството што се здравствено осигурени по законот;

б) за осигурениците-земјоделци кои немаат сопствена земја а се занимаваат со земјоделска дејност:

— придонесот од домаќинството и

— бројот на членовите на домаќинството што се здравствено осигурени според Законот.

Паушалниот придонес по основа на домаќинството на осигурениците од членот 5, точка б, алинеја прва, се утврдува во сооднос со придонесот од катастарскиот приход на осигурениците-земјоделци (член 5 точка а, алинеја прва, од оваа одлука).

Приходите што се остваруваат по основа на придонес на член на домаќинството не можат да бидат поголеми од 25% од приходите што се остваруваат по основа на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност (катастарскиот приход), односно од приходите што се остваруваат по основа на домаќинството.

#### Член 7

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидноста во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

#### Член 8

Средствата на резервниот фонд се водат и истражуваат одвоено по видови на правата и тоа само книговодствено.

Средствата на резервниот фонд ќе се издвојуваат на посебни сметки.

#### Член 9

Книговодствената евиденција за финансиското работење и средствата на заедницата се води според Одлуката за посебниот основен контен план и за посебните обрасци на билансот на заедниците на социјалното осигурување односно заедниците на здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/71).

Заедницата, по потреба, донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на Заедницата.

#### Член 10

Висината на надоместокот на стручната служба, за вршење на стручните, административните и финансиските работи на заедницата, заедницата ја утврдува со посебна одлука.

Средствата од претходниот став се обезбедуваат по пат на акредитив.

#### Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

### СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ШТИП

Број 0204-2/5

5 јануари 1972 година

Штип

Претседател,

Никола Георгиев, с. р.

#### 51.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, на својата седница одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

#### I

До донесувањето на статутот на оваа Заедница и другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците-земјоделци се определуваат на следниот начин:

1) по однос на правата на осигурениците-земјоделци на задолжителни видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението во СРМ, во 1972 година.

2) По однос на правата на проширено здравствено осигурување односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението со одветно ќе се применуваат одредбите на Законот за здравственото осигурување на земјоделците — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67) и општите акти на Комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, донесени за спроведување на тој закон.

## II

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година, остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Број 0204-2/2  
5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател  
Никола Георгиев, с. р.

## 52.

Врз основа на членот 101, став 1, од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, на својата седница одржана на 5 јануари 1972 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРИВРЕМЕНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА**

## I

1. Стапката на придонес од катастарски доход на земјоделците се определува на 12%, од тоа:  
— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 8% и  
— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови од 4%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 21,00 дин., од тоа:  
— износот од 14,00 дин., на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита и  
— износот од 7,00 дин., на име придонес за правата од здравственото осигурување, над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 85,00 дин., од член годишно, од тоа:  
— износот од 57,00 дин., на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и  
— износот од 28,00 дин., на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

## II

Оваа одлука ќе се применува до донесувањето на статутот и другите општи акти за финансирање на заедницата.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**  
— ШТИП

Број 0204-2/4  
5 јануари 1972 година  
Штип

Претседател  
Никола Георгиев, с. р.

## КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за именување (реизбор) на директор на Болницата за душевни болести во Демир Хисар, врз основа на член 68 од статутот на Болницата и врз основа на чл. 62, од Правилникот за постапката за избор и отповикување на членовите на советот, извршниот одбор за именување и разрешување на директор на Болницата

распишува

## КОНКУРС

за именување (реизбор) директор на Болницата

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено Медицински факултет и положен специјалистички испит по неуропсихијатрија;

— да имаат најмалку 5 години работна практика како неуропсихијатар и 3 години работно искуство на раководни работни места во здравствени работни организации.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија.

Од Конкурсната комисија

**СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ  
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

распишува

## КОНКУРС

за избор и преизбор во следните звања и предмети:

1. Еден наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот Биохемија.

2. Еден наставник по сите звања по предметот Бинарство.

3. Еден наставник во звањето доцент по предметот Стандардизација и чување на овошјето.

4. Еден асистент по предметот Дендрологија.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство на СРМ.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци.

Конкурсната комисија на Угостителското претпријатие „УНАП“ Демир Хисар

распишува

### КОНКУРС

за именување Директор  
(реизбор)

#### Услови:

Кандидатите покрај општите услови предвидени во ОЗРО и Законот за претпријатијата треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

1. Висока или виша стручна спрема (звање дипломиран економист или економист);

2. Работно искуство 6 години од кои 4 години раководно искуство во дејноста — угостителство.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија при Угостителското претпријатие „УНАП“ Демир Хисар.

Некомплетираниите молби нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

### СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

### КОНКУРС

за избор на наставници во постојан работен однос по предметите:

— Економија на трудот;

— Економика на СФРЈ;

— Теорија и политика на стопанскиот развој.

Условите за избор се регулирани со членовите 232—235 од статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

### СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР — КУМАНОВО

распишува

### КОНКУРС

за управител на театарот (именување)

Покрај општите услови определени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и овие посебни услови:

— да имаат висока или виша школска подготовка,

— да се занимавале со уметничка, културна или просветна дејност и

— да работеле најмалку пет години на раководни места во областа на културата и просветата.

Молбите комплетирани со соодветните документи да се доставуваат до управата на Театарот секој ден од 7—14 часот, или по пошта.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираниите молби нема да се земаат предвид за разгледување.

### СОДРЖИНА

	Страна
109. Уредба за функциите, ознаките на функцијата и униформата на милицијата —	281
110. Одлука за доделување на средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	285
111. Правилник за времетраењето на униформата на припадниците на стражата на казнено-поправните установи и воспитно-поправниот дом — — — — —	285
112. Упатство за составување на Завршната сметка на буџетите на општествено-политичките заедници за 1971 година — —	286
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
42. Одлука за формирање, состав и работа на Комисијата за жалби — — — — —	311
43. Одлука за формирање, состав и работа на Комисијата за жалби — — — — —	311
44. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на работниците — — — — —	312
45. Одлука за привремено определување правата и обврските на осигурените и неосигурените лица на здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита — — — — —	314
46. Одлука за стапките и Тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1972 година — — — — —	314
47. Одлука за привремените и постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работниот однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — —	315
48. Одлука за мерилата и начинот на определување парични износи на кои занаетчиите се осигуруваат и служат како основа за плаќање на придонесот за здравственото осигурување и определување на парични надоместоци — — — — —	316
49. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — —	317
50. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување — — — — —	317
51. Одлука за привремено определување на правата и обврските на осигурените лица — — — — —	319
52. Одлука за привремената стапка на придонесот од катастарски доход и пашалниот придонес по осигуреник за здравственото осигурување на земјоделците за 1972 година — — — — —	319